



# СЛУЖБА

## НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА

СЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно на хрватскохрватски, словенечки и на македонски јазик. — Оглавен според тарифата — Жире сметка кај Службата на општественото книговодство за претплата, посебни изданија и огласи  
004-3-261-3

Среда, 19 јули 1967

БЕЛГРАД

БРОЈ 31

ГОД. XXIII

Цена на овој број е 1,80 (180) дин. — Претплатата за 1967 година изнесува 60 (6.000) дин. — Редакција: Улица Јована Ристиќа бр. 1. Пошт. факс 226 — Телефони: централа 50-931, 50-932, 50-933 и 50-934; Служба за претплата 51-732, Продавна служба 51-671

448.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

### У К А З

#### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА МЕЃУНАРОДНАТА КОНВЕНЦИЈА ЗА УКИНУВАЊЕ НА СИТЕ ФОРМИ НА РАСНА ДИСКРИМИНАЦИЈА

Се прогласува Законот за ратификација на Меѓународната конвенција за укинување на сите форми на расна дискриминација, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 11 јули 1967 година и на седницата на Соборот на народите од 10 јули 1967 година.

П. Р. бр. 587  
12 јули 1967 година  
Белград

Претседател  
на Републиката,  
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател  
на Сојузната скупштина,  
Милентие Поповиќ, с. р.

### ЗАКОН

#### ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА МЕЃУНАРОДНАТА КОНВЕНЦИЈА ЗА УКИНУВАЊЕ НА СИТЕ ФОРМИ НА РАСНА ДИСКРИМИНАЦИЈА

##### Член 1

Се ратификува Меѓународната конвенција за укинување на сите форми на расна дискриминација, усвоена на пленарната седница на Генералното собрание на Обединетите нации од 21 декември 1965 година, чиј оригинал на француски јазик и превод на јазиците на народите на Југославија е објавен во Додатокот на „Службен лист на СФРЈ“ — Меѓународни договори и други спогодби, бр. 6/67 и е составен дел од овој закон.

##### Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

449.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

### У К А З

#### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Основниот закон за претпријатијата, што го ус-

вои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 10 јули 1967 година и на седницата на Стопанскиот собор од 11 јули 1967 година.

П. Р. бр. 596  
12 јули 1967 година  
Белград

Претседател  
на Републиката,  
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател  
на Сојузната скупштина,  
Милентие Поповиќ, с. р.

### ЗАКОН

#### ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА

##### Член 1

Во Основниот закон за претпријатијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/65) по членот 133 се додава нов член 133а, кој гласи:

„Ако едно или повеќе претпријатија основаат ново претпријатие (член 124), тие можат со претпријатието во основање да склучат договор средствата што му се обезбедуваат на новото претпријатие да се користат како обединети средства за заедничко работење и на тие средства и односите помеѓу новото претпријатие и основачите да се применуваат одредбите од Законот за средствата на стопанските организации што се однесуваат на обединувањето на средства за заедничко работење. Ако помеѓу основачите и советот на претпријатието во основање не се постигне спогодба за склучување договорот од ставот 1 на овој член, основачите можат актот за основање на претпријатието да го стават вон сила.“

Ако основачите актот за основање на претпријатието го стават вон сила, тие ги поднесуваат на рамни делови трошоците настанати до ставањето вон сила на актот за основање на претпријатието, ако со спогодба помеѓу основачите не е определено поинаку.“

##### Член 2

Членот 211 се менува и гласи:

„Две или повеќе претпријатија можат со договор да се спогодат определена единица (фабрика, погон, деловна единица или др.) во состав на еден од содоговарачите да врши дејности и за потребите на другите содоговарачи.“

Две или повеќе претпријатија можат со договор да се спогодат да основат единица во состав на еден од содоговарачите која ќе врши дејност и за потребите на другите содоговарачи.“

##### Член 3

По членот 211 се додаваат два нови члена, кои гласат:

„Член 211а

Со договорот единицата во состав на еден од содоговарачите да врши дејност и за потребите на

другите соодоговарачи (член 211) може да се предвиди и единицата за потребите на содоговарачите да врши производство на определени производи, продажба на нивните производи, набавка на определени производи и определени стопански услуги, како и определени нестопански услуги што придонесуваат за унапредувањето на работењето на содоговарачите (истражувања, лабораториски анализи, конструкциони работи итн.).

Со договорот се утврдуваат правата и обврските на содоговарачите во поглед работењето на единицата што врши дејност за потребите на содоговарачите, а особено видот и обемот на дејностите што ги врши единицата за потребите на содоговарачите, и условите под кои единицата им ја врши таа дејност на содоговарачите (начин на формирање на цените, услови во поглед испораката на стоките односно вршењето на услугите и др.).

Единицата од ставот 1 на овој член има положба на единица со самостојна пресметка (чл. 35 и 36).

Со договорот може да се предвиди единицата да може самостојно да склучува договори за работи на стоковниот промет и други договори во врска со својата дејност, како и единицата да не може да ја промени својата дејност, да се издвои во самостојна работна организација, ниту да биде укинута или присоединета кон друга единица без согласност од содоговарачите.

Ако е со договорот предвидено средствата што ги обезбедуваат за работа на единицата содоговарачите да ги вложуваат како средства за заедничко работење, согласно се применуваат одредбите од Законот за средствата на стопанските организации што се однесуваат на обединувањето на средствата за заедничко работење.

#### Член 211б

Со договорот од членот 211а на овој закон не можат да се повредат самоуправните права на единицата засновани со законот и статутот.“

#### Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

450.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

### У К А З

#### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА СРЕДСТВАТА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за средствата на стопанските организации, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 10 јули 1967 година и на седницата на Стопанскиот собор од 11 јули 1967 година.

П. Р. бр. 597  
12 јули 1967 година  
Белград

Претседател  
на Сојузната скупштина,  
Милентие Поповиќ, с. р.

Претседател  
на Републиката,  
Јосип Броз Тито, с. р.

### ЗАКОН

#### ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА СРЕДСТВАТА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

#### Член 1

Во Законот за средствата на стопанските организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/61, 36/62, 53/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65, 56/65, 29/66, 1/67 и 7/67) во членот 8 ставот 2 се менува и гласи:

„Правото за користење опфаќа и право за располагање со средствата вклучувајќи го и обединувањето на средства заради остварување заеднички деловни цели.“

#### Член 2

По членот 62 се додава нов оддел 7, кој гласи:  
„7. Обединување на средствата за заедничко работење

а) Обединување на средствата на стопанските организации

#### Член 63

Кога стопанските организации трајно обединуваат средства заради остварување заеднички деловни цели, со заеднички ризик, можат да се спогодат за вршење определени права во поглед користењето на тие средства, а и за други прашања од заедничкото работење спогодбено да одлучуваат, како и заеднички да учествуваат во доходот остварен од заедничкото работење.

Со договорот за обединување на средствата се уредуваат меѓусебните односи на содоговарачите. Договорот мора да биде склучен во писмена форма.

Договорот е полноважен кога ќе го одобрат работничките совети односно други соодветни органи на управувањето на стопанските организации што го склучуваат договорот.

#### Член 64

Со договорот содоговарачите можат да предвидат правата за кои спогодбено одлучуваат да ги остваруваат и преку заеднички орган (деловен одбор). Со договорот се утврдува начинот на формирањето на овој орган, неговите овластувања и начинот на работата.

Ако е со договорот предвидено содоговарачите да учествуваат во доходот остварен од заедничкото работење, со договорот се определуваат времето на траењето и начинот и условите на нивното учество.

Право на учество во доходот од заедничкото работење содоговарачот може да остварува само додека со своите средства учествува во заедничкото работење.

#### Член 64а

Со договорот може да се предвиди право на содоговарачите на враќање одделни предмети вложени во заедничкото работење.

#### Член 64б

Средствата што се вложуваат во стопанската организација (средства за заедничко работење) ги користи и со нив располага стопанската организација во која се вложени тие средства на начинот предвиден со договорот.

Стопанската организација во која се вложени средства за заедничко работење ги извршува во поглед на тие средства обврските спрема општествената заедница и други обврски утврдени со законот.

#### Член 64в

За обврските од заедничкото работење спрема трети лица одговара стопанската организација во која се вложени средствата за заедничко работење.

Ако средствата врз основа на договорот се вложени во посебна единица (погон и сл.) со самостојна пресметка, за обврските што прилегуваат од заедничкото работење стопанската организација во која се вложени средствата одговара до височината на вредноста на средствата на таа единица, ако со договорот не е предвидено за тие обврски стопанската организација да одговара и над таа вредност.

Ограничувањето на одговорноста во смисла на ставот 2 од овој член, се запишува во регистарот во кој е запишана стопанската организација во која се вложени средствата и ова ограничување важи од денот на запишувањето во регистарот.

Ако во случајот од ставот 2 на овој член побарувањата не би можеле ниту по присилен пат да се подмират од средствата на единицата со самостојна пресметка, може да се стави барање за отворање стечај заради намиравање од средствата на единицата согласно со одредбите од Законот за присилното порамнување и стечајот.

#### Член 64г

Одделен содоговарач може, со согласност од другите содоговарачи, да ги пренесе правата и обврските од договорот за обединување средства врз друга определена стопанска организација, ако со договорот не е предвидено поинаку.

#### Член 64д

Стопанската организација во која се вложени средства должна е во своите деловни книги посебно да го искажува доходот од заедничкото работење, ако е со договорот предвидено учество на содоговарачите во доходот од заедничкото работење.

Содоговарачите имаат право на увид во деловните книги во кои се искажува доходот од заедничкото работење.

#### Член 64е

Банките можат според одредбите од овој и други сојузни закони да вложуваат за заедничко работење во друга стопанска организација и средства на својот кредитен фонд

#### Член 64е

Одредбите од овој и други сојузни закони што се однесуваат на обединувањето на средствата на стопанските организации за заедничко работење, се применуваат и врз обединувањето на средствата на стопанските организации и установи, и врз обединувањето на средствата на две или повеќе установи за заедничко работење.

б) Вложување на средствата на странски лица во домашна стопанска организација.

#### Член 64ж

Одредбите од овој закон за обединувањето на средствата на стопанските организации за заедничко работење се применуваат и врз договорите за трајно вложување средства на странски правни и физички лица во домашна стопанска или друга работна организација заради остварување на заеднички деловни цели со заеднички ризик, ако со сојузен закон не е определено поинаку.

#### Член 64з

Вредноста на вкупните средства што странските содоговарачи врз основа на договор ги вложуваат во иста домашна стопанска организација не може да биде поголема од вкупниот износ на средствата што ги вложуваат домашните стопански организации ниту еднаква со вкупниот износ на тие средства.

По исклучок, ако за развој на определена стопанска област или дејност постои посебен интерес за вложување странски средства утврден со акт на Сојузната скупштина, со договор може да се предвиди вредноста на вкупните средства што странските содоговарачи ги вложуваат во домашната стопанска организација да може да биде и

поголема од вкупниот износ на средствата што ги вложуваат домашните стопански организации.

#### Член 64з

Со договорот за вложување средства за заедничко работење не може да се предвиди странскиот содоговарач да може да има други права отколку што ги има домашната стопанска организација, како ниту поголеми права од правата што ги има домашната стопанска организација.

#### Член 64и

Договорот што домашната стопанска организација ќе го склучи со странски содоговарач е полноважен со денот на запишувањето на неговото склучување во посебен регистар, кој за овој вид договори се води во Сојузниот секретаријат за стопанство.

Запишување на склучување договор во регистарот нема да се изврши:

1) ако договорот не е во согласност со одредбите од овој закон или други сојузни прописи;

2) ако со договорот не се предвидува деловна соработка со која се обезбедува зголемување на производството, продуктивноста и извозот, воведување и примена во домашната стопанска организација на современа техника, технологија и организација на производството и работењето или не се придонесува за унапредување на научноистражувачката работа во домашната стопанска организација;

3) ако условите на деловната соработка предвидени во договорот не им одговараат на вообичаените економски услови под кои таква соработка се остварува во меѓународните економски односи;

4) ако со договорот помеѓу домашната стопанска организација и странското лице се воспоставуваат такви односи со кои суштествено се нарушува рамноправноста на домашното стопанство и домашната стопанска организација и странското лице;

5) ако е уделот на странското лице во нефинансиски форми (патентни права, лиценци, технологија и сл.) нереално валоризиран;

6) ако одредбите од договорот им се противни на интересите на безбедноста или одбраната на земјата.

Решение на Сојузниот секретаријат за стопанство по барање за запишување на склучувањето на договорот во регистарот, ќе се донесе најдоцна во рок од два месеца од денот на поднесувањето на барањето.

Пред да донесе решение Сојузниот секретаријат за стопанство е должен од надлежниот сојузен орган на управата да прибави мислење дали одредбите од договорот им се противни на интересите на безбедноста или одбраната на земјата. Решение за барањето за запишување во регистарот не може да биде донесено противно на ова мислење. Решението со кое барањето за запишување во регистарот се одбива затоа што одредбите од договорот им се противни на интересите на безбедноста или одбраната на земјата се донесува по слободна оценка и во тој дел не мора да биде образложено.

Против решението на Сојузниот секретаријат за стопанство донесено по барањето за запишување на склучувањето на договорот во регистарот може да му се изјави жалба на Сојузниот извршен совет во рок од 15 дена од денот на доставувањето на решението.

Во регистарот се запишуваат имињата односно фирмите и седиштето на содоговарачите, вкупниот износ на средствата што се вложуваат во заедничкото работење и учеството на одделни содоговарачи во тие средства, денот на склучувањето на договорот, како и број и датум на решението за запишување во регистарот. За запишувањето во регистарот Сојузниот секретаријат за стопанство ги известува содоговарачите.

Податоците содржани во договорот, кој се прилага кон барањето за запишување во регистарот, претставуваат службена тајна.

Посебниот регистар во кој се врши запишувањето на склучувањата на договорите е јавен.

Се овластува Сојузниот извршен совет да донесува, по потреба, поблиски прописи за примена на одредбите од овој член.

#### Член 64ј

Договори за вложување средства на странски лица во домашни стопански организации за заедничко работење не можат да се склучуваат во областа на банкарството, осигурувањето, внатрешниот сообраќај, трговијата, комуналните и слични услужни дејности и општествените служби освен во областа на научноистражувачката работа.

По исклучок Сојузниот извршен совет може да предвиди стопанските организации во определени случаи да можат да склучуваат договори од ставот 1 на овој член ако смета дека тоа ќе придонесе за побрз развој на односната гранка на стопанството.

#### Член 64к

На средствата што странски содоговарач ќе ги оствари по основот на учество во доходот од заедничкото работење, странскиот содоговарач плаќа данок пропишан со сојузен закон.

#### Член 64л

Ако странскиот содоговарач сака правата и обврските од договорот да ги пренесе врз странско правно или физичко лице или друга домашна стопанска организација, тој е должен преносот на правата и обврските од договорот претходно да ѝ го понуди во писмена форма на домашната стопанска организација во која се вложени средствата.

Домашната стопанска организација, доколку со договорот не е определено поинаку, должна е во рок од шеесет дена од денот на приемот на понудата да му достави на странскиот содоговарач изјава за прифаќање или неприфаќање на понудата.

Ако странскиот содоговарач изврши пренос на правата и обврските од договорот противно на одредбата на ставот 1 од овој член без претходна понуда до домашната стопанска организација или ако изврши пренос на правата и обврските од договорот под услови кои се поповолни за лицата врз кои е извршен преносот — од условите понудени на домашната стопанска организација, домашната стопанска организација во која се вложени средствата може со тужба кај надлежниот стопански суд да бара преносот на правата и обврските од договорот да се поништи и правата и обврските од договорот да се пренесат, под истите услови, на таа домашна стопанска организација.

Тужба поради повреда на предимственото право на пренос на правата и обврските од договорот може да се поднесе во рок од триесет дена од денот кога домашната стопанска организација узнала за преносот односно за поповолните услови на преносот.

Преносот на правата и обврските на странското правно или физичко лице врз друго странско лице или врз домашна стопанска организација се запишува во регистарот од членот 64и на овој закон. Пријава за преносот на правата и обврските од договорот е должно да поднесе странското лице што го врши тој пренос во рок од триесет дена од денот на склучувањето на договорот за пренос.

#### Член 64љ

Странски содоговарач има право на трансфер на средствата што ќе ги оствари од заедничкото работење.

Трансферот на средствата од ставот 1 на овој член се врши според договорот, а во согласност со сојузните прописи за девизното работење.

Содоговарачот може со средствата што ќе ги оствари од заедничкото работење да го зголеми својот удел во средствата на заедничкото работење или

да склучи договор за вложување тие средства во друга домашна стопанска организација за заедничко работење, или со тие средства на друг начин да располага во Југославија во согласност со важечките прописи.

Странски содоговарач е должен 20% од средствата што ќе ги оствари на име учество во доходот од заедничко работење намалени за износот на данокот (член 64к), да реализира во домашната стопанска организација во која ги вложил средствата или во друга домашна работна организација или да депонира кај банка во Југославија. Народната банка на Југославија е должна да ги прими овие средства во депозит со вообичаена камата.

Височината на вообичаената камата на депонираните средства на странски содоговарач кај банка во Југославија ја определува Народната банка на Југославија.

Средствата од ставот 4 на овој член не можат да се трансферираат. Странскиот содоговарач слободно располага со средствата од камата остварена на депонираните средства кај банка во Југославија во смисла на ставот 4 од овој член и може да ги трансферира во согласност со сојузните прописи за девизното работење.

#### Член 64м

Споровите што во извршувањето на договорот за заедничко вложување средства ќе настанат помеѓу домашна стопанска организација и странски содоговарач ги решава надлежниот стопански суд во Југославија, ако со договорот за заедничко вложување средства или со посебна писмена спогодба не е предвидено овие спорови да ги решава избраниот суд (арбитраже) што ќе се образува при комората, Надворешнотрговската арбитража при Сојузната стопанска комора, посебна арбитража што ќе ја образуваат содоговарачите врз основа на договорот, или странска арбитража.“

#### Член 3

Во членот 116 на крајот на точката 7 точката се заменува со точка и запирка и по тоа се додава нова точка 8, која гласи:

„8) ако во случај на склучување договор за заедничко вложување средства на странско правно или физичко лице во таа организација, не поднесе барање за запишување во посебниот регистар (член 64и) во рок од триесет дена од денот на склучувањето на договорот.“

#### Член 4

По членот 117 се додаваат два нови члена, кои гласат:

#### „Член 118

Со парична казна до 100.000 динари ќе се казни за стопански престап странско правно лице ако во пропишаниот рок не поднесе пријава за преносот на правата и обврските од договорот за вложување средства во заедничко работење (член 64л став 5).

#### Член 119

Со парична казна до 50.000 динари ќе се казни за прекршок странско физичко лице ако во пропишаниот рок не поднесе пријава за преносот на правата и обврските од договорот за вложување средства во заедничко работење (член 64л став 5).“

#### Член 5

Се овластува Законодавно-правната комисија на Сојузната скупштина да го утврди пречистениот текст на Законот за средствата на стопанските организации.

#### Член 6

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

451.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

**У К А З****ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УСТАНОВУВАЊЕТО НА ИНТЕРЕСОТ НА ФОНДОВИТЕ ВО СТОПАНСТВОТО**

Се прогласува Законот за дополнително на Законот за установувањето на интересот на фондовите во стопанството, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 10 јули 1967 година и на седницата на Стопанскиот собор од 11 јули 1967 година

П. Р. бр. 591  
12 јули 1967 година  
Белград

Претседател  
на Републиката,  
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател  
на Сојузната скупштина,  
Милентије Поповиќ, с. р.

**ЗАКОН****ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УСТАНОВУВАЊЕТО НА ИНТЕРЕСОТ НА ФОНДОВИТЕ ВО СТОПАНСТВОТО****Член 1**

Во Законот за установувањето на интересот на фондовите во стопанството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/61 и 13/63 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/65, 15/65, 35/65, 56/65, 57/65 и 4/66) во членот 4 по ставот 3 се додаваат два нови става, кои гласат:

„На средствата што домашна стопанска организација од својот деловен фонд или од други сопствени средства изедначени во поглед плаќањето интересот на деловниот фонд со средствата на деловниот фонд, ќе ги вложи за заедничко работење според одредбите на Законот за средствата на стопанските организации, интерес на деловниот фонд плаќа стопанската организација во која се вложени средствата.

Интерес на деловниот фонд не се плаќа на средствата што странски лица ќе ги вложат за заедничко работење во домашна стопанска организација според одредбите на Законот за средствата на стопанските организации.“

**Член 2**

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

452.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

**У К А З****ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ЕДИНСТВЕНИТЕ СТОПАНСКИ КОМОРИ И ДЕЛОВНАТА СОРАБОТКА ВО СТОПАНСТВОТО**

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Основниот закон за единствените стопански комори и деловната соработка во стопанството, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојуз-

ниот собор од 10 јули 1967 година и на седницата на Стопанскиот собор од 11 јули 1967 година.

П. Р. бр. 595  
12 јули 1967 година  
Белград

Претседател  
на Републиката,  
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател  
на Сојузната скупштина,  
Милентије Поповиќ, с. р.

**ЗАКОН****ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ЕДИНСТВЕНИТЕ СТОПАНСКИ КОМОРИ И ДЕЛОВНАТА СОРАБОТКА ВО СТОПАНСТВОТО****Член 1**

Во Основниот закон за единствените стопански комори и деловната соработка во стопанството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 28/60, 16/61 и 13/63 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/65) во членот 110 се додава нов став 2, кој гласи:

„Со договорот за деловно-техничка соработка може да се предвиди целите од ставот 1 на овој член да се остваруваат и со обединување средства за заедничко работење според одредбите на Законот за средствата на стопанските организации.“

**Член 2**

По членот 168 се додаваат три нови члена, кои гласат:

**„Член 168а**

Деловното здружение во својот состав може да има единици за производство на определени производи, за вршење определени услуги и за вршење промет на определени стоки на членовите на здружението или за нивните потреби.

Единицата од ставот 1 на овој член го утврдува доходот што ќе го оствари и го распределува, непосредно ги намирава обврските спрема општествената заедница, одлучува за користењето на средствата и за располагањето со нив, одлучува за работните односи и решава за други прашања предвидени со општите акти на единицата, во согласност со договорот за основање на деловното здружение и со општите акти на здружението.

**Член 168б**

Единицата од членот 168а на овој закон може самостојно да склучува договори во врска со своето работење.

За обврските од склучените договори единицата одговара со средствата што ги користи и со кои располага. Ако овие обврски не можат да се намират од средствата на единицата, за обврските на единицата одговара деловното здружение што ја основало единицата.

Единицата може да биде странка во спор. Единицата има посебни сметки кај Службата на општественото книговодство и води посебно книговодство.

**Член 168 в**

Деловното здружение во чиј состав е единицата од членот 168а на овој закон може, со согласност од работната заедница на единицата, со членовите на здружението и со други домашни стопански организации и со странски правни и физички лица да склучи договор за обединување средства за заедничко работење според одредбите од Законот за средствата на стопанските организации.

Обединетите средства се вложуваат во единицата од ставот 1 на овој член.

Деловното здружение може, со согласност од членовите на здружението што склучиле со здружението договор за обединување средства за заедничко работење, да го вложи во единицата и делот од остатокот на доходот на здружението што се распоредува на тие членови на здружението.“

#### Член 3

Во членот 179а се додаваат три нови става, кои гласат:

„Во случај на престанок на деловното здружение, работната заедница на единицата од членот 168а на овој закон во состав на здружението може да одлучи единицата да ја продолжи работата како претпријатие ако ги исполнува условите за вршење на дејноста со која ќе се занимава како претпријатие.

Во случајот од ставот 2 на овој член, на претпријатието што настанува од единицата се пренесуваат средствата и правата и обврските на деловното здружение што тоа ги остварило односно преземало од работењето на единицата.

Ако обврските на единицата настанати до денот на престанокот на деловното здружение не можат да се намират од средствата на единицата, за тие обврски одговараат членовите на здружението што престанало да постои, во согласност со договорот за основање на деловното здружение.“

#### Член 4

По членот 179а се додава нов член 179б, кој гласи:

„Деловното здружение може да стане претпријатие.

Деловното здружение може да се соедини со претпријатие или да се присоедини кон претпријатие.

Одлука за претворење на деловното здружение во претпријатие, за соединување на здружението со претпријатие или за присоединување на здружението кон претпријатие донесува управниот одбор на здружението со мнозинство гласови на вкупниот број на членовите на управниот одбор.

Во случајот од ст. 1 и 2 на овој член средствата и правата и обврските на деловното здружение се пренесуваат на претпријатието што настанува од здружението или со соединување на здружението со претпријатие, односно на претпријатието кон кое се присоединува здружението.

Членовите на деловното здружение што гласале против одлуката од ставот 3 на овој член можат, во рок од 30 дена од денот на донесувањето на одлуката, да стават барање да им се врати неотплатениот дел од заемот што му го дале на здружението, на начинот и во роковите што се определени со договорот за основање на деловното здружение за случај на откажување на член на здружението од договорот за основање на деловното здружение.

Ако обврските настанати до денот на претворањето на деловното здружение во претпријатие односно на соединувањето на здружението со претпријатие или присоединувањето на здружението кон претпријатие не можат да се наплатат од средствата на претпријатието, за тие обврски одговараат членовите на здружението во согласност со договорот за основање на деловното здружение.“

#### Член 5

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

#### 453.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

### У К А З

#### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФОНДОТ ЗА КРЕДИТИРАЊЕ И ОСИГУРУВАЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ИЗВОЗНИ РАБОТИ

Се прогласува Законот за Фондот за кредитирање и осигурување на определени извозни работи, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 11 јули 1967 година и на седницата на Стопанскиот собор од 10 мај 1967 година.

П. Р. бр. 590  
12 јули 1967 година  
Белград

Претседател  
на Републиката,  
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател  
на Сојузната скупштина,  
Миленти Поповиќ, с. р.

### ЗАКОН

#### ЗА ФОНДОТ ЗА КРЕДИТИРАЊЕ И ОСИГУРУВАЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ИЗВОЗНИ РАБОТИ

##### I. Општи одредби

##### Член 1

Се основа Фонд за кредитирање и осигурување на определени извозни работи (во понатамошниот текст: Фондот).

##### Член 2

Фондот има својство на правно лице. Седиштето на Фондот е во Белград. Фондот го управува управен одбор, кој се формира на начинот определен со овој закон. Фондот има свој статут.

##### II. Учество на федерацијата во кредитирањето

##### Член 3

Со средствата што со посебен сојузен закон се определени за учество на федерацијата во кредитирањето на извозот на опрема и бродови на кредит и изведувањето на инвестициони работи во странство на кредит, Фондот учествува преку овластените банки во кредитирањето на стопанските организации што извезуваат опрема и бродови на кредит и извезуваат инвестициони работи во странство на кредит (во понатамошниот текст: рефинансирање).

При рефинансирањето Фондот се раководи од насоките утврдени со општествениот план и со одредбите на важечките закони и меѓудржавни договори.

##### Член 4

Рефинансирањето се врши врз основа на договорот за кредит што Фондот го склучува со овластената банка.

Фондот првенствено ќе склучи договор за кредит со овластената банка која дава поповолни услови во однос на височината на учеството и општите услови за рефинансирање, во рамките определени за одделни видови и намени на извозните кредити.

Основата за рефинансирање содржи особено: височина на учеството на Фондот по одделни видови и намени на извозните кредити, обем на средствата за рефинансирање на извозните кредити што влијаат врз развојот на трговската размена со странство, работи во кои повеќе банки односно стопански организации треба заеднички да учествуваат во кредитната работа.

Општите услови за рефинансирање содржат особено: рокови за враќање на кредитот, каматни стопи и други услови што треба да бидат предвидени во договорот за кредитна работа склучен помеѓу домашна стопанска организација и странски корисник на кредитот.

#### Член 5

Фондот е должен на овластените банки и заинтересираните стопански организации да им ги даде сите потребни известувања во врска со основата за рефинансирање и општите услови за рефинансирање, заради навремено планирање и приготвување на кредитните работи.

#### Член 6

Фондот ќе врши рефинансирање на кредитот само ако е односната кредитна работа осигурена од извозни ризици.

#### Член 7

По кредитите што ги рефинансира Фондот, стопанската организација односно банката што учествува во кредитирањето не може без согласност од Фондот да ги менува условите од договорот за кредитна работа склучен со странски корисник на кредитот.

Ако стопанската организација односно банката постапи противно на одредбата од ставот 1 од овој член, Фондот може да го запре понатамошното финансирање на односната кредитна работа.

### III. Осигурување на извозните кредити

#### Член 8

Побарувањата по кредитите за извоз на стоки и изведување инвестициони работи во странство, што домашните стопански организации им ги одобруваат на странски лица, Фондот ги осигурува од ризиците што се определени со правилата за осигурување на Фондот.

#### Член 9

Осигурувањето на побарувањата по кредитите од членот 8 на овој закон се заснова со договор склучен помеѓу Фондот и стопанската организација — давател на кредитот.

Сите работи во врска со извршувањето на договорите за осигурување ги врши осигурителната организација на која Фондот ќе ѝ го довери вршењето на тие работи. Односите помеѓу Фондот и осигурителната организација се регулираат со договор.

#### Член 10

Средствата за надоместок на штета по договорите за осигурување од членот 9 став 1 на овој закон Фондот ги формира од премиите за осигурување.

#### Член 11

За обврските на Фондот настанати од работите на осигурувањето што не можат да се подмират со средствата од членот 10 на овој закон, гарантира федерацијата со средствата од кои според посебен сојузен закон се врши рефинансирање.

### IV. Управен одбор на Фондот

#### Член 12

Управниот одбор го сочинуваат претседател и осум членови.

Претседателот на управниот одбор го именува Сојузниот извршен совет.

Членови на управниот одбор на Фондот се: два претставника што ќе ги определи управниот одбор на Сојузната стопанска комора и по еден претставник од советот на банките, Југословенската заедница на осигурувањето, Народната банка на Југославија, Сојузниот секретаријат за финансии, Сојузниот секретаријат за надворешна трговија и Сојузниот секретаријат за стопанство.

#### Член 13

Управниот одбор на Фондот, со согласност од Сојузниот извршен совет, донесува статут на Фон-

дот, основа за рефинансирање, општи услови за рефинансирање, правила за осигурување и тарифа на премиите.

Со статутот се уредува вршењето на стручните и други работи за потребите на Фондот.

#### Член 14

Фондот му поднесува на Сојузниот извршен совет годишен извештај за својата работа и завршна сметка.

#### Член 15

Средствата за осигурување што се формираат според членот 10 на овој закон, Фондот може привремено да ги користи за извршување на обврските по работите на рефинансирање, водејќи при тоа сметка за ликвидноста на Фондот во поглед на извршувањето на обврските по основот на осигурувањето.

### V. Преодни и завршни одредби

#### Член 16

Средствата што во смисла на Законот за учество на федерацијата во кредитирањето на извозот на опрема и бродови и за изведување на инвестициони работи во странство на кредит („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/66) ќе се формираат до крајот на 1970 година, се водат на посебна сметка кај Народната банка на Југославија.

Со средствата од ставот 1 на овој член Фондот до крајот на 1970 година ќе врши рефинансирање на кредитите што банките и стопанските организации ги даваат за извоз на опрема и бродови на кредит и за изведување на инвестициони работи во странство на кредит, под условите предвидени во Законот за учество на федерацијата во кредитирањето на извозот на опрема и бродови и за изведување на инвестициони работи во странство на кредит.

Правата и обврските на федерацијата според договорот за кредит склучен помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Југословенската банка за надворешна трговија, од 15 јули 1966 година, во делот кој се однесува на извозот, ќе ги извршува Фондот од името на федерацијата.

Работите на извозот на опрема и бродови на кредит и за изведување на инвестициони работи во странство на кредит, за кои Југословенската банка за надворешна трговија дала кредити што се во користење, ќе ги рефинансира Фондот преку Југословенската банка за надворешна трговија, под условите под кои таа Банка со средствата на федерацијата учествувала во кредитирањето на извозот.

Работите на извозот на опрема и бродови на кредит и за изведување на инвестициони работи во странство на кредит што домашните стопански организации, врз основа на претходна согласност од Југословенската банка за надворешна трговија, ги склучиле со странски лица пред влегувањето во сила на овој закон, а по кои оваа Банка не дала кредити, Фондот ќе ги рефинансира преку Југословенската банка за надворешна трговија ако друга овластена банка не понуди услови поповолни од условите предвидени во претходната согласност на Југословенската банка за надворешна трговија.

На работите на извозот на опрема и бродови на кредит и за изведување на инвестициони работи во странство на кредит за кои е дадена претходна согласност од Југословенската банка за надворешна трговија, а што не се склучени со странски лица до денот на влегувањето во сила на овој закон, ќе се примени овој закон, ако дојде до склучување договор за извоз односно изведување работи на кредит.

#### Член 17

Фондот може со договор склучен со Југословенската банка за надворешна трговија односно со Југословенската заедница на осигурувањето, да го преземе осигурувањето на побарувањата по кредитите за извоз на стоки и за изведување на инве-



стициони работи во странство што, до денот на влегувањето во сила на овој закон, го вршеше Југословенската банка за надворешна трговија односно Југословенската заедница на осигурувањето — од ризиците што се определени со правилата за осигурување на Фондот.

#### Член 18

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

454.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

### У К А З

#### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ

Се прогласува Законот за дополненија на Основниот закон за данокот на промет, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 10 јули 1967 година и на седницата на Стопанскиот собор од 11 јули 1967 година.

П. Р. бр. 598  
12 јули 1967 година  
Белград

Претседател  
на Републиката,  
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател  
на Сојузната скупштина,  
Милентије Поповиќ, с. р.

### ЗАКОН

#### ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ

##### Член 1

Во Основниот закон за данокот на промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65, 29/65, 33/65, 57/65 и 52/66) по членот 66 се додава нов член 66а, кој гласи:

„По исклучок од одредбата на членот 66 на овој закон, стопанската организација или друго правно лице ќе се казни за стопански престап со парична казна во височина од трикратен до десеткратен износ на неплатениот данок на промет, ако масло за горење во домаќинството (екстра лесно), на чиј промет не е платен данок, употреби за движење на моторно возило или мотор, за палење уреди, како и за палење печки во деловни простории.

Како основ за одмерување на казната според ставот 1 на овој член ќе се земе износот на данокот пресметан за годишната потрошувачка на масло за движење на моторното возило или моторот, за палење на уредите, или за палење на печките во деловни простории, со кои е сторен стопански престап.“

##### Член 2

По членот 70 се додава нов член 70а, кој гласи:  
„По исклучок од одредбата на членот 70 на овој закон, даночниот обврзаник — граѓанин ќе се казни за прекршок во височина од трикратен до десеткратен износ на неплатениот данок на промет, ако изврши дејствие наведено во членот 66а став 1 на овој закон.

Основот за одмерување на казната од ставот 1 на овој член ќе се пресметува на начинот утврден во членот 66а став 2 на овој закон.“

##### Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

455.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

### У К А З

#### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ТАРИФАТА НА СОЈУЗНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ

Се прогласува Законот за измена на Законот за Тарифата на сојузниот данок на промет, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 10 јули 1967 година и на седницата на Стопанскиот собор од 11 јули 1967 година.

П. Р. бр. 592  
12 јули 1967 година  
Белград

Претседател  
на Републиката,  
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател  
на Сојузната скупштина,  
Милентије Поповиќ, с. р.

### ЗАКОН

#### ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ТАРИФАТА НА СОЈУЗНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ

##### Член 1

Во Законот за Тарифата на сојузниот данок на промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/65, 57/65, 4/66, 28/66, 52/66, 5/67 и 18/67) во Тарифата на сојузниот данок на промет, во тар. број 10, во забелешката, во точката 4 алинејата 4 се менува и гласи:

„— масло за горење, ако се употреби за производство на сурово железо и челик; масло за горење во домаќинството (екстра лесно), ако се употреби за палење печки во домаќинството и специјално масло за горење „Марина“, ако се употреби за движење на бродови на воената морнарица. Маслото за горење во домаќинството (екстра лесно) мора пред пуштањето во промет да се бојоса со јасна црвена боја.“

##### Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

456.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

### У К А З

#### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОБИВКА НА СТРАНКИ ЛИЦА ШТО ВЛОЖУВААТ СРЕДСТВА ВО ДОМАШНА СТОПАНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ЗАЕДНИЧКО РАБОТЕЊЕ

Се прогласува Законот за данокот на добивка на странски лица што вложуваат средства во до-



машна стопанска организација за заедничко работење, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 10 јули 1967 година и на седницата на Стопанскиот собор од 11 јули 1967 година.

П. Р. бр. 594  
12 јули 1967 година  
Белград

Претседател  
на Републиката,  
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател  
на Сојузната скупштина,  
Миленти Поповиќ, с. р.

## ЗАКОН

### ЗА ДАНОКОТ НА ДОБИВКА НА СТРАНСКИ ЛИЦА ШТО ВЛОЖУВААТ СРЕДСТВА ВО ДОМАШНА СТОПАНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ЗАЕДНИЧКО РАБОТЕЊЕ

#### Член 1

Странски правни и физички лица (во понатамошниот текст: странски лица) плаќаат данок на делот од доходот што како своја добивка ќе го остварат по основот на вложување средства во домашна стопанска организација со цел за заедничко работење (данок на добивка) според одредбите од сојузниот закон.

#### Член 2

Данокот на добивка ѝ припаѓа на федерацијата.

#### Член 3

Основицата на данокот на добивка ја сочинува уделот на странското лице во доходот остварен во текот на една календарска година од заедничко работење (во поватамошниот текст: добивка на странско лице), без оглед во која форма се остварува добивката.

При утврдувањето на добивката на странски лица ќе се земат неискажаните приходи што непосредно произлегуваат од заедничкото работење а со кои се наголемува добивката на странски лица, како што е особено добивката постигната по основот на разликата помеѓу остварените цени и нормалните цени на странскиот пазар во работењето со домашната стопанска организација во која се вложени средства.

Приходот од камата што ќе го оствари странското лице по основот на задолжително депонирање кај банка во Југославија на дел од учеството во доходот од заедничкото работење со домашната стопанска организација во смисла на Законот за средствата на стопанските организации не се оданочува.

#### Член 4

Данокот на добивка се плаќа по стопа од 35%.

#### Член 5

Ако странското лице најмалку 25% од добивката остварена во една година употреби за зголемување на својот удел во средствата за заедничко работење, или вложи во друга домашна стопанска организација за заедничко работење, или депонира кај банка во Југославија, делот од разрежаниот данок кој отпаѓа на тој дел од добивката ќе се намали за 15%.

Ако странското лице од остварената добивка употреби над 25% до 50% за целите од ставот 1 на овој член, разрежаниот данок кој отпаѓа на 25% од добивка ќе се намали за 15%, а кој отпаѓа на делот од добивката над 25% ќе се намали за 30%.

Ако странското лице од остварената добивка употреби над 50% за целите од ставот 1 на овој член, покрај даночното олеснение од ставот 2 на овој член, разрежаниот данок на делот од добивката над 50% ќе се намали за 50%.

За случај дел од добивката да се депонира кај банка даночните олесненија од ст. 1, 2 и 3 на овој член нема да се признаат ако е депонирањето извршено со отказан рок пократок од 5 години, а ако е депонирањето извршено со отказан рок над 5 до 10 години ќе се признае една половина од тие олесненија.

Ако странското лице своите права и обврски од договорот за вложување средства во заедничко работење ги пренесе врз домашна стопанска организација во која вложило дел од остварената добивка или врз друга домашна стопанска организација пред истекот на 5 години од денот на вложувањето на делот од добивката, странското лице губи право на даночните олесненија од ст. 1, 2 и 3 на овој член, па дополнително ќе му се разреже данок на добивка до полниот износ.

Ако странското лице на начинот наведен во ставот 5 на овој член постапи по 5 а не подоцна од 10 години од денот на вложувањето на делот од добивката за целите од ставот 1 на овој член, странското лице губи право на една половина од признаеното даночно олеснение, па дополнително ќе му се разреже соодветен дел од данокот на добивка.

#### Член 6

Ако износот на добивката за кој е зголемен уделот му биде вратен од која и да било причина на странското лице пред истекот на рокот за кој е признаено даночното олеснение, данокот на добивка дополнително ќе се разреже врз износот на вратената добивка сразмерно со времето за кое е вратен износот на добивката пред тој рок.

#### Член 7

Основицата на данокот на добивка според овој закон се утврдува врз основа на завршната сметка на домашната стопанска организација во која странско лице вложило средства.

Домашната стопанска организација е должна во својата завршна сметка посебно да го искаже доходот остварен од заедничкото работење.

Домашната стопанска организација е должна кон завршната сметка да ѝ ги поднесе на Службата на општественото книговодство и сите други податоци што се од значење за утврдувањето на добивката на странското лице.

Сојузниот секретар за финансии ќе го пропише начинот за утврдување на податоците од ставот 3 на овој член и обрасците за нивното искажување.

#### Член 8

Данокот на добивка го пресметува и во пропишаните рокови го уплатува домашната стопанска организација во која се вложени средствата на странско лице.

#### Член 9

Домашната стопанска организација во која се вложени средства на странско лице е должна во текот на годината да уплатува месечни аконтации од данокот на добивка во височина на една дванаесеттина од данокот на добивка утврден според завршната сметка за претходната година.

Ако домашната стопанска организација во текот на годината составува периодични пресметки по основот на заедничкото работење со странско лице, аконтацијата на данокот на добивка се плаќа по периодичните пресметки.

Ако во првата година заедничкото работење започне во првата половина на годината домашната стопанска организација е должна во рок од 6 месеци од денот на почетокот на заедничкото работење да состави привремена пресметка и според неа да плати аконтации за тој период, а до крајот на годината месечни аконтации сразмерно со данокот утврден со таа пресметка. Ако заедничкото работење започне во втората половина на годината, домашната стопанска организација е должна во рок од 30 дена по истекот на годината да состави привремена пресметка и според неа да плати аконтации за тој период.

Аконтациите се уплатуваат во рок од 15 дена го истекот на секој месец односно по поднесувањето на пресметката до Службата на општественото книговодство.

#### Член 10

Домашната стопанска организација во која се вложени средства на странско лице е должна да го пресмета данокот на добивка и да го уплати на основицата утврдена со завршната сметка, во смисла на членот 3 од овој закон.

Ако аконтациите уплатени во текот на една календарска година бидат помали од утврдениот износ на данокот на добивка за таа година, домашната стопанска организација е должна да ја уплати разликата истовремено со поднесувањето на завршната сметка до Службата на општественото книговодство.

Ако уплатените аконтации бидат поголеми од утврдениот износ на данокот на добивка според завршната сметка, повеќе уплатените аконтации ќе служат за покривање на аконтацијата во наредната година ако домашната стопанска организација не бара да ѝ се врати повеќе уплатениот износ на аконтацијата.

#### Член 11

Ако домашната стопанска организација во која се вложени средства на странско лице не пресметана уплати или ненавремено уплати данок на добивка, ќе плати, покрај редовниот данок, и казнена камата од 0,1% дневно од неуплатениот односно ненавремено уплатениот данок.

#### Член 12

Контрола на правилноста на пресметувањето и плаќањето на данокот на добивка врши Службата на општественото книговодство.

#### Член 13

Службата на општественото книговодство е должна во рок од три месеци од денот на приемот на завршната сметка на домашна стопанска организација во која се вложени средства на странско лице да изврши контрола на правилноста на утврдувањето основицата на данокот на добивка и пресметувањето на тој данок.

Ако Службата на општественото книговодство утврди дека даночната основица не е правилно утврдена или дека пресметувањето на данокот на добивка не е правилно извршено, ќе донесе решение со кое на домашната стопанска организација ќе ѝ се наложи помалку пресметаниот и уплатен данок да го уплати во рок од 15 дена од доставувањето на решението.

Решението од ставот 2 на овој член Службата на општественото книговодство им го предава на домашната стопанска организација и странското лице.

#### Член 14

За неплатениот данок на добивка одговараат домашната стопанска организација во која се вложени средства на странско лице и странското лице.

#### Член 15

Странско лице може да користи правни средства против решението на Службата на општественото книговодство во рок од 60 дена од денот на доставувањето на решението, под условите и на начинот што се предвидени со Законот за Службата на општественото книговодство.

#### Член 16

Правото на пресметка на данокот на добивка застарува за пет години по истекот на годината во која требало да се изврши пресметување.

Правото на наплатавање на данокот на добивка, казнената камата и трошоците за присилна наплата застарува за пет години по истекот на годината во која требало да се изврши наплата.

Правото на даночниот обврзник на враќање износите платени на име данок на добивка, казнена камата и парични казни, а кои не требало да се платат, застарува за пет години по истекот на годината во која е извршена наплата.

#### Член 17

Домашна стопанска организација во која се вложени средства на странско лице ќе се казни за стопански престап со парична казна до 100.000 динари ако во својата завршна сметка не го искаже посебно доходот од заедничкото работење, како и сите други податоци што се од значење за утврдувањето на добивката на странското лице (член 7 ст. 2 и 3).

Со парична казна до 3000 динари ќе се казни за дејствието од ставот 1 на овој член и одговорното лице во домашната стопанска организација.

#### Член 18

Одредбите од овој закон се применуваат и кога странско лице вложува средства во друга домашна работна организација или домашно деловно здружение заради заедничко работење.

#### Член 19

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

457.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

### У К А З

#### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ- НЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ПРИДОНЕ- СИТЕ И ДАНОЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ

Се прогласува Законот за дополненија на Основниот закон за придонесите и даноците на граѓаните, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 10 јули 1967 година и на седницата на Стопанскиот собор од 11 јули 1967 година.

П. Р. бр. 593  
12 јули 1967 година  
Белград

Претседател  
на Републиката,  
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател  
на Сојузната скупштина,  
Милентие Поповиќ, с. р.

### ЗАКОН

#### ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ПРИДОНЕСИТЕ И ДАНОЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ

#### Член 1

Во Основниот закон за придонесите и даноците на граѓаните („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/64, 52/66 и 15/67) во членот 82а, по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Придонес од ставот 1 на овој член плаќа на примањата за својата работа во домашна стопанска организација и странски стручњак што таа работа ја врши според договор за дело склучен во согласност со договорот за вложување средства на странски лица во домашна стопанска организација според одредбите на Законот за средствата на стопанските организации.“

## Член 2

По членот 91 се додава нов член 91а, кој гласи: „Обврзник на придонесот од вкупниот приход е и странски стручњак од членот 82а став 3 на овој закон ако со работа во Југославија оствари чист приход над определените износ.

На обврзникот на придонесот од ставот 1 на овој член вкупниот чист приход ќе му се намали за 30% на име издатоци за социјално осигурување и други издатоци во врска со неговиот престој во Југославија.“

## Член 3

По членот 95 се додава нов член 95а, кој гласи: „Ако странскиот стручњак од членот 91а на овој закон во домашната стопанска организација во која се вложени средства на странско лице, оствари примања за работа која траела по-кратко од една година, ќе му се разреже придонесот спрема основницата пресметана на годишен износ а потоа ќе се намали сразмерно со времето за кое работел помалку од една година.

Домашната стопанска организација е должна во рокот определен за поднесување пријави за разрез на придонесот од вкупниот приход на граѓаните на остварениот чист приход на странскиот стручњак во претходната година, по одбивање на неодамнешниот износ, да го пресмета, запре од примањата на стручњакот и уплати соодветниот придонес во рок од 7 дена од денот на последната исплата.

Ако странскиот стручњак престане да работи во домашната стопанска организација пред истекот на годината односно пред истекот на рокот за поднесување пријава за разрез на придонесот од вкупниот приход на граѓаните, домашната стопанска организација е должна да го пресмета, запре и уплати соодветниот придонес во рок од 7 дена од денот на последната исплата на примањата на стручњакот.

Ако домашната стопанска организација не постои според ст. 2 и 3 од овој член, соодветниот придонес од вкупниот приход на граѓаните за странскиот стручњак ќе се наплати од средствата на таа организација.“

## Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

458.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

## У К А З

### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ПЕНЗИСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ

Се прогласува Законот за измена и дополнење на Основниот закон за пензиското осигурување, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 11 јули 1967 година и на седницата на Социјално-здравствениот собор од 10 мај 1967 година.

П. Р. бр. 588  
12 јули 1967 година  
Белград

Претседател  
на Републиката,  
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател  
на Сојузната скупштина,  
Милентие Поповиќ, с. р.

## ЗАКОН

### ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ПЕНЗИСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ

## Член 1

Во Основниот закон за пензиското осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/64, 56/65, 14/66 и 1/67) членот 102 се менува и гласи:

„Собранието на републиката заедница на социјалното осигурување ги разгледува, најдоцна по истекот на секој петгодишен период, нивоите на сите пензии остварени во разни временски периоди за да се утврдат разликите настанати помеѓу тие пензии и пензиите определени во текот на последните години. Врз основа на состојбата утврдена со тоа разгледување собранието одлучува за потребата од усогласување на сите порано остварени пензии или само на пензиите остварени во одделни периоди, за одделни категории пензионери или за сите пензионери, и ги утврдува условите, начинот и роковите за такво усогласување, земајќи ја предвид состојбата и предвидливото движење на средствата на фондовите и резервите на пензиското осигурување.“

## Член 2

По членот 249 се додава нов член 249а, кој гласи:

„Усогласување на пензиите во 1967 година со движењето на животните трошоци (чл. 97 до 99) ќе се изврши според просечниот пораст на животните трошоци во 1966 година во однос на просечното ниво на животните трошоци во периодот август — декември 1965 година.“

## Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

459.

Врз основа на членот 174 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 11 јули 1967 година и на седницата на Стопанскиот собор од 11 јули 1967 година, донесе

## О Д Л У К А

### ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ДЕЛ ОД ИНТЕРЕСОТ ШТО Ѐ ОСТАНУВА НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА НЕЈЗИНИТЕ ЗАДАЧИ ВО 1967 ГОДИНА

1. Од наплатениот интерес по дадените кредити во 1967 година Народната банка на Југославија ќе задржува 1,5% во смисла на одредбите на членот 59 ст. 1 и 2 од Законот за Народната банка на Југославија, како надоместок за извршување на нејзините задачи.

2. Трошоците што Народната банка на Југославија ќе ги направи по работите и за сметка на федерацијата во смисла на членот 59 став 3 од Законот за Народната банка на Југославија (трошоци за емитирање пари, стимулативна провизија на овластените менувачи, трошоци на менувачката служба на граничните собори, трошоци на механикографската обработка на пријавите за склучени работи и трошоци на паритетот на динарот) ќе се покријат од средствата од наплатениот интерес по дадените кредити во 1967 година. Износот на овие средства се определува со договор помеѓу федерацијата и Народната банка на Југославија. Овој договор од името на федерацијата го потпишува сојузниот секретар за финансии.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

#### Сојузна скупштина

АС бр. 814  
12 јули 1967 година  
Белград

Претседател  
на Сојузната скупштина,  
Милентие Поповиќ, с. р.

Претседател  
на Стопанскиот собор,  
Петар Зечевиќ, с. р.

Претседател  
на Сојузниот собор,  
Видос Смилевски, с. р.

460.

Врз основа на членот 178 алинеја 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Уставните амандмани I точка 3 и II точка 2, во врска со членот 6 став 3 од Законот за Наградата на Антифашистичкото веќе на народното ослободување на Југославија, Сојузната скупштина, на предлог од Комисијата за избор и именувања, на седницата на Сојузниот собор од 11 јули 1967 година и на седницата на Соборот на народите од 10 јули 1967 година, донесе

### О Д Л У К А

**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА ОДБОРОТ ЗА НАГРАДАТА НА АНТИФАШИСТИЧКОТО ВЕЌЕ НА НАРОДНОТО ОСЛОБОДУВАЊЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА**

1. Се разрешува од должноста на член на Одборот за Наградата на Антифашистичкото веќе на народното ослободување на Југославија др Иван Супек, професор на Универзитетот во Загреб.

2. За член на Одборот за Наградата на Антифашистичкото веќе на народното ослободување на Југославија се именува др Иво Бабиќ, академик од Загреб.

#### Сојузна скупштина

АС бр. 870  
12 јули 1967 година  
Белград

Претседател  
на Сојузната скупштина,  
Милентие Поповиќ, с. р.

Претседател  
на Соборот на народите,  
Вида Томшиќ, с. р.

Претседател  
на Сојузниот собор,  
Видос Смилевски, с. р.

461.

Врз основа на членот 174 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, во врска со членот 52 став 1 од Основниот закон за установите, Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 11 јули 1967 година и на седницата на Стопанскиот собор од 11 јули 1967 година, донесе

### О Д Л У К А

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА НА СОВЕТОТ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ ЗАВОД ЗА ПРОДУКТИВНОСТ НА ТРУДОТ ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ НА ПОГОНОТ КИНО-ФОТО ЛАБОРАТОРИЈА НА ЗАВОДОТ И ЗА НЕГОВОТО ПРИСОЕДИНУВАЊЕ КОН ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА УВОЗ-ИЗВОЗ И ПРОМЕТ НА КИНО И ФОТО МАТЕРИЈАЛИ И ОПРЕМА „СИНЕРНОТО“ ВО БЕЛГРАД**

На одлуката за издвојување на погонот Кино-фото лабораторија на Југословенскиот завод за

продуктивност на трудот и за неговото присоединување кон Претпријатието за увоз-извоз и промет на кино и фото материјали и опрема „Cinophoto“ во Белград, што ја донесе Советот на Југословенскиот завод за продуктивност на трудот на седницата од 13 април 1967 година, се дава согласност.

#### Сојузна скупштина

АС бр. 853  
12 јули 1967 година  
Белград

Претседател  
на Сојузната скупштина,  
Милентие Поповиќ, с. р.

Претседател  
на Стопанскиот собор,  
Петар Зечевиќ, с. р.

Претседател  
на Сојузниот собор,  
Видос Смилевски, с. р.

462.

Врз основа на членот 178 алинеја 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Уставниот амандман I точка 3, во врска со членот 17 став 2 и членот 25 од Законот за надоместоците на личните доходи и трошоците на сојузните пратеници и функционери, Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 11 јули 1967 година и на седницата на Соборот на народите од 10 јули 1967 година, донесе

### О Д Л У К А

**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА РАСПОНИТЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИМЕНУВА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА И НА СУДИИТЕ НА УСТАВНИОТ СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА, ВРХОВНИОТ СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА И ВРХОВНИОТ СТОПАНСКИ СУД**

1. Личниот доход на функционерите што ги именува Сојузната скупштина и на судиите на Уставниот суд на Југославија, Врховниот суд на Југославија и Врховниот стопански суд им се определува, и тоа:

1) личниот доход на генералниот секретар на Сојузната скупштина, секретарот на Сојузниот извршен совет, државните секретари, сојузните секретари, претседателите на сојузните совети и генералниот директор на Сојузниот завод за стопанско планирање — во распон од 3.200 до 3.700 динари месечно;

2) личниот доход на секретарите на соборите на Сојузната скупштина, секретарот за информативна служба на Сојузната скупштина, замениците на државни и сојузни секретари, замениците на претседатели на сојузните совети и заменикот на генералниот директор на Сојузниот завод за стопанско планирање — во распон од 2.800 до 3.200 динари месечно;

3) личниот доход на претседателот на Уставниот суд на Југославија и судиите на Уставниот суд на Југославија — во распон од 3.500 до 4.300 динари месечно;

4) личниот доход на претседателот на Врховниот суд на Југославија, претседателот на Врховниот стопански суд, сојузниот јавен обвинител и сојузниот јавен правобранител — во распон од 3.200 до 3.700 динари месечно;

5) личниот доход на претседателот на советот на Врховниот суд на Југославија — во износ од 3.000 динари месечно;

6) личниот доход на судиите на Врховниот суд на Југославија и Врховниот стопански суд — во износ од 2.900 динари месечно.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 јуни 1967 година.

## Сојузна скупштина

АС бр. 860  
12 јули 1967 година  
Белград

Претседател  
на Сојузната скупштина,  
Милентије Поповиќ, с. р

Претседател  
на Соборот на народите,  
Вида Томшич, с. р

Претседател  
на Сојузниот собор,  
Видос Смилевски, с. р

463.

Врз основа на членот 178 алинеја 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Уставниот амандман I точка 3, во врска со членот 16 од Законот за надоместоците на личните доходи и трошоците на сојузните пратеници и функционери, Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 11 јули 1967 година и на седницата на Соборот на народите од 10 јули 1967 година, донесе

## О Д Л У К А

## ЗА ДОДАТОЦИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА ФУНКЦИЈАТА НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА ИЛИ ГИ ИМЕНУВА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА

1. Доползокот за вршење на функцијата на функционерите што ги избира или ги именува Сојузната скупштина изнесува месечно, и тоа за:

1) претседателот на Сојузната скупштина и претседателот на Сојузниот извршен совет — 1.000 динари;

2) потпретседателите на Сојузната скупштина, претседателите на соборите на Сојузната скупштина, потпретседателите на Сојузниот извршен совет и претседателот на Уставниот суд на Југославија — 700 динари;

3) претседателот на Комисијата за избор и именувања, претседателот на Законодавно-правната комисија, претседателот на Комисијата за општествен надзор, претседателот на Комисијата за претставки и поплаки, претседателот на Административната комисија, претседателот на Комисијата за утврдување идентичноста на текстовите на јазиците на народите на Југославија, претседателите на постојаните одбори на Сојузниот собор, генералниот секретар на Сојузната скупштина, членовите на Сојузниот извршен совет, секретарот на Сојузниот извршен совет, државните секретари, сојузните секретари, претседателите на сојузните совети, генералниот директор на Сојузниот завод за стопанско планирање и претседателот на Врховниот суд на Југославија — 600 динари;

4) секретарите на соборите на Сојузната скупштина, секретарот за информативна служба на Сојузната скупштина, замениците на државни и сојузни секретари, замениците на претседатели на сојузни совети, заменикот на генералниот директор на Сојузниот завод за стопанско планирање, претседателот на Врховниот стопански суд, сојузниот јавен обвинител и сојузниот јавен правобранител — 500 динари.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 јуни 1967 година.

## Сојузна скупштина

АС бр. 861  
12 јули 1967 година  
Белград

Претседател  
на Сојузната скупштина,  
Милентије Поповиќ, с. р

Претседател  
на Соборот на народите,  
Вида Томшич, с. р

Претседател  
на Сојузниот собор,  
Видос Смилевски, с. р

464.

Врз основа на членот 178 алинеја 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Уставните амандмани I точка 3 и II точка 2, во врска со членот 60 став 1 и членот 62 од Основниот закон за судовите од општа надлежност, Сојузната скупштина, на предлог од Комисијата за избор и именувања, на седницата на Сојузниот собор од 11 јули 1967 година и на седницата на Соборот на народите од 10 јули 1967 година, донесе

## О Д Л У К А

## ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ БРОЈОТ НА СУДИИ НА ВРХОВНИОТ СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА И ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И СУДИИ НА ВРХОВНИОТ СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

1. За Врховниот суд на Југославија, покрај претседател, се избираат 24 судии.

2. За претседател на Врховниот суд на Југославија се избира Илија Дошен, досегашен претседател на Врховниот суд на Југославија.

3. За судии на Врховниот суд на Југославија се избираат:

а) од редот на досегашните судии на Врховниот суд на Југославија:

1. Стеван Бабиќ,
2. др Иван Веле,
3. Јово Црногорчевиќ,
4. Тихомир Јаниќ,
5. Хакија Козарчанин,
6. Богомир Костањевец,
7. др Вождар Краус,
8. Тома Лазаров,
9. Јосип Маловиќ,
10. Љупчо Миrowsки,
11. др Мирко Перовиќ,
12. Никола Перовиќ,
13. Милош Радовиќ,
14. Радош Раичевиќ,
15. Душан Симиќ,
16. Јосип Студин, и
17. Владислав Вуксановиќ,

б) 18. Душан Аранѓеловиќ, досегашен судија на Врховниот суд на СР Србија,

19. др Милан Бркиќ, досегашен заменик на сојузниот јавен обвинител,

20. Димо Кантарциски, досегашен судија на Врховниот суд на СР Македонија,

21. Војо Кнежевиќ, досегашен стручен соработник во Уставниот суд на Југославија,

22. Јован Ловриќ, досегашен судија на Врховниот суд на СР Србија, и

23. Јосип Маџар, досегашен секретар на Институтот за историја на работничкото движење во Загреб.

#### Сојузна скупштина

АС бр. 862  
12 јули 1967 година  
Белград

Претседател  
на Сојузната скупштина,  
Милентије Поповиќ, с. р.

Претседател  
на Соборот на народите,  
Вида Томшич, с. р.

Претседател  
на Сојузниот собор,  
Видое Смилевски, с. р.

465.

Врз основа на членот 178 алинеја 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Уставните амандмани I точка 3 и II точка 2, во врска со членот 45 став 1 и членот 49 став 1 од Законот за стопанските судови, Сојузната скупштина, на предлог од Комисијата за избор и именувања, на седницата на Сојузниот собор од 11 јули 1967 година и на седницата на Соборот на народите од 10 јули 1967 година, донесе

#### О Д Л У К А

**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ БРОЈОТ НА СУДИИ НА ВРХОВНИОТ СТОПАНСКИ СУД И ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И СУДИИ НА ВРХОВНИОТ СТОПАНСКИ СУД**

1. За Врховниот стопански суд, покрај претседател, се избираат 7 судии.

2. За претседател на Врховниот стопански суд се избира Михаило Ѓорѓевиќ, досегашен претседател на Врховниот стопански суд.

3. За судии на Врховниот стопански суд се избираат:

а) од редот на досегашните судии на Врховниот стопански суд:

1. Биро Золтан,
2. Докиќ др Милан,
3. Исаковиќ Милош,
4. Лештаров Петар, и
5. Николиќ Момчило.

б) 6. др Бранислав Зоковиќ, досегашен секретар на Одборот за организационо-политички прашања на Републичкиот собор на Соборот на СР Хрватска.

#### Сојузна скупштина

АС бр. 863  
12 јули 1967 година  
Белград

Претседател  
на Сојузната скупштина,  
Милентије Поповиќ, с. р.

Претседател  
на Соборот на народите,  
Вида Томшич, с. р.

Претседател  
на Сојузниот собор,  
Видое Смилевски, с. р.

466.

Врз основа на членот 178 алинеја 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Уставните амандмани I точка 3 и II точка 2, во врска со членот 23 став 1 од Законот за јавното обвинителство, Сојузната скупштина, на предлог од Комисијата за избор и именувања, а по прибавеното мислење од Сојузниот извршен совет, на седницата на Сојузниот собор од 11 јули 1967 година и на седницата на Соборот на народите од 10 јули 1967 година, донесе

#### О Д Л У К А

**ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОЈУЗЕН ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ**

За сојузен јавен обвинител се именува др Панта Марина, досегашен претседател на Врховниот суд на СР Македонија.

#### Сојузна скупштина

АС бр. 864  
12 јули 1967 година  
Белград

Претседател  
на Сојузната скупштина,  
Милентије Поповиќ, с. р.

Претседател  
на Соборот на народите,  
Вида Томшич, с. р.

Претседател  
на Сојузниот собор,  
Видое Смилевски, с. р.

467.

Врз основа на членот 178 алинеја 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Уставните амандмани I точка 3 и II точка 2, во врска со членот 34 став 1 од Основниот закон за јавното правобранителство, Сојузната скупштина, на предлог од Комисијата за избор и именувања, а по прибавеното мислење од Сојузниот извршен совет, на седницата на Сојузниот собор од 11 јули 1967 година и на седницата на Соборот на народите од 10 јули 1967 година, донесе

#### О Д Л У К А

**ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОЈУЗЕН ЈАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ**

За сојузен јавен правобранител се именува Андрија Пејовиќ, досегашен сојузен јавен правобранител.

#### Сојузна скупштина

АС бр. 865  
12 јули 1967 година  
Белград

Претседател  
на Сојузната скупштина,  
Милентије Поповиќ, с. р.

Претседател  
на Соборот на народите,  
Вида Томшич, с. р.

Претседател  
на Сојузниот собор,  
Видое Смилевски, с. р.

468.

Врз основа на членот 178 алинеја 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Уставниот амандман I точка 3, Сојузната скупштина, на предлог од Претседателот на Републиката, на седницата на Сојузниот собор од 11 јули 1967 година и на седницата на Соборот на народите од 10 јули 1967 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА УСТАВНИОТ СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА**

За судии на Уставниот суд на Југославија се избираат:

1. Иван Божичевиќ, досегашен генерален секретар на Сојузот на здруженијата на борците на Народноослободителната војна на Југославија;

2. др Јован Ѓорѓевиќ, досегашен претседател на Сојузниот правен совет,

3. др Јерко Радмиловиќ, досегашен судија на Уставниот суд на Југославија,

4. др Иво Сунариќ, досегашен судија на Уставниот суд на Југославија, и

5. Јоже Земљак, досегашен советник на Извршниот совет на Собранието на СР Словенија.

**Сојузна скупштина**

АС бр. 874  
12 јули 1967 година  
Белград

Претседател  
на Сојузната скупштина,  
Милентије Поповиќ, с. р.

Претседател на Соборот на народите,  
Вида Томшич, с. р.

Претседател на Сојузниот собор,  
Видос Смилевски, с. р.

469.

Врз основа на членот 178 алинеја 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Уставните амандмани I точка 3 и II точка 2, во врска со членот 74 став 2 и членот 79 став 2 од Законот за сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации, Сојузната скупштина, на предлог од Комисијата за избор и именувања, а по прибавеното мислење од Сојузниот извршен совет, на седницата на Сојузниот собор од 11 јули 1967 година и на седницата на Соборот на народите од 10 јули 1967 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЗАМЕНИК ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОЈУЗНИОТ СОВЕТ ЗА КООРДИНАЦИЈА НА НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ**

1. Се разрешуваат:

1) Авдо Хумо, од должноста на претседател на Сојузниот совет за координација на научните дејности;

2) др Милош Пољаншек, од должноста заменик претседател на Сојузниот совет за координација на научните дејности.

2. Се именува:

За претседател на Сојузниот совет за координација на научните дејности др Долфе Вогелник, до-

сегашен редовен професор на Економскиот факултет во Љубљана.

**Сојузна скупштина**

АС бр. 866  
12 јули 1967 година  
Белград

Претседател  
на Сојузната скупштина,  
Милентије Поповиќ, с. р.

Претседател  
на Соборот на народите,  
Вида Томшич, с. р.

Претседател  
на Сојузниот собор,  
Видос Смилевски, с. р.

470.

Врз основа на членот 178 алинеја 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Уставните амандмани I точка 3 и II точка 2, во врска со членот 74 став 1 од Законот за општественото книговодство, Сојузната скупштина, на предлог од Комисијата за избор и именувања, а по прибавеното мислење од Сојузниот извршен совет, на седницата на Сојузниот собор од 11 јули 1967 година и на седницата на Соборот на народите од 10 јули 1967 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО**

За генерален директор на Службата на општественото книговодство се именува Радован Макиќ, досегашен генерален директор на Претпријатието „Руди Чајавец“ во Бања Лука.

**Сојузна скупштина**

АС бр. 867  
12 јули 1967 година  
Белград

Претседател  
на Сојузната скупштина,  
Милентије Поповиќ, с. р.

Претседател  
на Соборот на народите,  
Вида Томшич, с. р.

Претседател  
на Сојузниот собор,  
Видос Смилевски, с. р.

471.

Врз основа на членот 178 алинеја 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Уставните амандмани I точка 3 и II точка 2, во врска со членот 79 ст. 1 и 2 од Законот за сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации, Сојузната скупштина, на предлог од Комисијата за избор и именувања, а по прибавеното мислење од Сојузниот извршен совет, на седницата на Сојузниот собор од 11 јули 1967 година и на седницата на Соборот на народите од 10 јули 1967 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОЈУЗНИОТ СОВЕТ ЗА ПРАВОСУДСТВО**

За заменик претседател на Сојузниот совет за правосудство се именува Гуро Меденица, досегашен



потсекретар во Сојузниот секретаријат за правосудство.

### Сојузна скупштина

АС бр. 868  
12 јули 1967 година  
Белград

Претседател  
на Сојузната скупштина,  
Миленти Поповиќ, с. р.

Претседател на Соборот на народите,  
Вида Томшич, с. р.

Претседател на Сојузниот собор,  
Видос Смилевски, с. р.

### 472.

Врз основа на членот 178 алинеја 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Уставните амандмани I точка 3 и II точка 2, во врска со членот 29 став 2 од Законот за Фондот на федерацијата за кредитирање на стопанскиот развој на стопански недоволно развиените републики и краишта. Сојузната скупштина, на предлог од Комисијата за избор и именување, на седницата на Сојузниот собор од 11 јули 1967 година и на седницата на Соборот на народите од 10 јули 1967 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА СТОПАНСКИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И КРАИШТА

1. Се разрешуваат од должноста на член на Управниот одбор на Фондот на федерацијата за кредитирање на стопанскиот развој на стопански недоволно развиените републики и краишта:

Бајалски Ристо и  
Шкеровиќ Велизар.

2. За членови на Управниот одбор на Фондот на федерацијата за кредитирање на стопанскиот развој на стопански недоволно развиените републики и краишта се именуваат:

Ксеев Стојан, член на Извршниот совет на СР Македонија, и

Гуровиќ Душан, сојузен пратеник — член на Сојузниот собор на Сојузната скупштина.

### Сојузна скупштина

АС бр. 869  
12 јули 1967 година  
Белград

Претседател  
на Сојузната скупштина,  
Миленти Поповиќ, с. р.

Претседател на Соборот на народите,  
Вида Томшич, с. р.

Претседател на Сојузниот собор,  
Видос Смилевски, с. р.

### 473.

Врз основа на членот 178 алинеја 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Уставните амандмани I точка 3 и II точка 2, во врска со членот 74 став 2 од Законот за сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации, Сојузната скупштина, на предлог од Комисијата за избор и именувања, а по прибавеното мислење од Сојузниот извршен совет, на седницата на Сојузниот собор од 11 јули 1967 година и на седницата на Соборот на народите од 10 јули 1967 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОЈУЗНИОТ СОВЕТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА

За членови на Сојузниот совет за образование и култура се именуваат, и тоа:

1. Азра Бегич, кустос од Сараево,
2. Живан Берисављевиќ, секретар за образование и култура на СР Србија,
3. др Роберт Блинц, виш научен советник во Нуклеарниот институт „Јожеф Штефан“ во Љубљана,
4. Миодраг Богичевиќ, секретар за образование и култура на СР Босна и Херцеговина,
5. др Ксенте Богоев, ректор на Универзитетот во Скопје,
6. др Владимир Брачич, член на Извршниот совет на СР Словенија,
7. инж. Марјан Брили, секретар на Советот за градежништво на Сојузната стопанска комора,
8. Славка Георгиева-Андрејевиќ, член на Извршниот совет на СР Македонија,
9. инж. Владимир Јасиќ, генерален директор на Електронска индустрија во Ниш,
10. др Бранимир Јанковиќ, ректор на Универзитетот во Ниш,
11. инж. Бранислав Кујунџиќ, директор на Институтот „Јарослав Черни“ во Белград,
12. Будимир Лазовиќ, член на Претседателството на Централниот комитет на Сојузот на младината на Југославија и претседател на Сојузот на студентите на Југославија,
13. Славко Леовац, книжевник од Сараево,
14. Владо Малевски, претседател на Комисијата за културни врски со странство на СР Македонија,
15. Ватрослав Мимица, филмски режисер од Загреб,
16. Вељко Мратовиќ, професор на Високата управна школа во Загреб,
17. Исмет Муља, секретар за образование и култура на АП Косово и Метохија,
18. Миладин Перовиќ, директор на Радио-телевизија во Титоград,
19. Бошко Петровиќ, професор на Универзитетот во Нови Сад,
20. Петар Ракочевиќ, секретар за просвета, наука и култура на СР Црна Гора,
21. др Алојзије Розмариќ, редовен професор на Економскиот факултет во Загреб,
22. Радуле Секулиќ, директор на Педагошката академија во Никшиќ,
23. Бојан Штих, директор на Драмата на словенечкиот народен театар во Љубљана,
24. Милан Узелац, претседател на Заедницата на образование на СР Босна и Херцеговина,
25. Калман Вајс, директор на Издавачкото претпријатие „Напријед“ во Загреб,

26. Веселко Велчиќ, член на Извршниот совет на СР Хрватска, и

27. Лудвик Зајц, помошник секретар за просвета и култура на СР Словенија.

#### Сојузна скупштина

АС бр. 871

12 јули 1967 година  
Белград

Претседател  
на Сојузната скупштина,  
Милентије Поповиќ, с. р.

Претседател на Соборот на народите, Вида Томшич, с. р.      Претседател на Сојузниот совет, Видос Смилевски, с. р.

474.

Врз основа на членот 178 алинеја 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Уставните амандмани I точка 3 и II точка 2, во врска со членот 74 став 2 од Законот за сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации, Сојузната скупштина, на предлог од Комисијата за избор и именувања, а по прибавеното мислење од Сојузниот извршен совет, на седницата на Сојузниот совет од 11 јули 1967 година и на седницата на Соборот на народите од 10 јули 1967 година, донесе

#### О Д Л У К А

#### ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОЈУЗНИОТ СОВЕТ ЗА ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

За членови на Сојузниот совет за здравство и социјална политика се именуваат, и тоа:

1. проф. др Зора Благовек, генерален секретар на Сојузот на фармацевтските друштва на Југославија,
2. Срѓан Будисављевиќ, директор на Заводот за социјална заштита на СР Хрватска,
3. Боса Цветиќ, потпретседател на Централниот одбор на Југословенскиот црвен крст,
4. др Чета Илиќ, генерален секретар на Сојузот на лекарските друштва на Југославија,
5. Саша Јаворина, секретар на Сојузот на здруженијата на борците на Народноослободителната војна на Југославија,
6. Димитар Герасимовски, секретар за народно здравје и социјална политика на СР Македонија,
7. др Азте Храбар, шеф на Епидемиолошкото одделение во Заводот за заштита на здравјето на СР Хрватска,
8. др Мирко Карловац, директор на Заводот за здравствена заштита во Сараево,
9. др Херберт Краус, директор на Сојузниот завод за здравствена заштита,
10. др Томислав Кроња, генерал-потполковник на ЈНА,
11. Миша Лековиќ, член на Централниот совет на Сојузот на синдикатите на Југославија,
12. Велибор Љујиќ, член на Извршниот совет на СР Србија,
13. Нада Мајцен, заменик на секретарот за здравство и социјална заштита на СР Словенија,
14. др Иво Марган, претседател на Сојузот на заедниците на здравствените установи на Југославија,
15. Милица Рајковиќ, пратеник на Социјално-здравствениот совет на Собранието на СР Црна Гора,
16. Васо Радиќ, секретар за здравје и социјална политика на СР Босна и Херцеговина,

17. проф. др Душан Савиќ, директор на Институтот за здравствена заштита на АП Војводина,

18. Миодраг Стаменковиќ, помошник директор на Сојузниот завод за социјално осигурување,

19. др Михајло Ступар, директор на Институтот за социјална политика на СР Србија, и

20. Розалија-Зора Томич, член на Извршниот совет на СР Словенија.

#### Сојузна скупштина

АС бр. 876

12 јули 1967 година  
Белград

Претседател  
на Сојузната скупштина,  
Милентије Поповиќ, с. р.

Претседател на Соборот на народите, Вида Томшич, с. р.      Претседател на Сојузниот совет, Видос Смилевски, с. р.

475.

Врз основа на членот 178 алинеја 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Уставните амандмани I точка 3 и II точка 2, во врска со членот 74 став 2 од Законот за сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации, Сојузната скупштина, на предлог од Комисијата за избор и именувања, а по прибавеното мислење од Сојузниот извршен совет, на седницата на Сојузниот совет од 11 јули 1967 година и на седницата на Соборот на народите од 10 јули 1967 година донесе

#### О Д Л У К А

#### ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОЈУЗНИОТ СОВЕТ ЗА ТРУД

За членови на Сојузниот совет за труд се именуваат, и тоа:

1. Ристо Бајалски, генерален секретар на Сојузната стопанска комора,
2. др Борислав Благовек, професор на Економскиот факултет во Скопје,
3. Laszlo Galambos, секретар на Градскиот комитет на народната младина во Нови Сад,
4. Вите Исјановски, секретар за труд на СР Македонија,
5. Јанез Јапел, претседател на Одборот за труд и социјално осигурување на Собранието на СР Словенија,
6. Блажо Калуѓеровиќ, помошник секретар за труд на СР Црна Гора,
7. др Rudi Kuovski, професор на Правниот факултет во Љубљана,
8. инж. Томислав Марковиќ, шеф на производството во претпријатието „Органска кемијска индустрија“ во Загреб,
9. Живко Маровиќ, директор на Заводот за запослување на СР Хрватска,
10. Риста Михајловиќ, претседател на Југословенската заедница на социјалното осигурување,
11. Славољуб Рашковиќ, секретар за здравство и социјална политика на СР Србија,
12. Кадри Реуфи, потпретседател на Собранието на АП Косово и Метохија,
13. Мустафа Сефо, секретар за труд на СР Босна и Херцеговина,
14. Милош Синѓиќ, директор на Заводот за стопанско планирање на град Белград,

15. др Никола Тинтиќ, редовен професор на Правниот факултет во Загреб.

16. др Радмила Виџен, раководител на здравствената служба на претпријатието „Раде Кончар“ во Загреб.

17. Душан Видовиќ, заменик на генералниот директор на Железарата во Зеница, и

18. Милан Вукасовиќ, член на Претседателството на Централниот совет на Сојузот на синдикатите на Југославија.

#### Сојузна скупштина

АС бр. 877  
12 јули 1967 година  
Белград

Претседател  
на Сојузната скупштина,  
Миленти Поповиќ, с. р.

Претседател на Соборот на народите, Вида Томшич, с. р.      Претседател на Сојузниот собор, Видое Смилевски, с. р.

476.

Врз основа на членот 178 алинеја 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Уставните амандмани I точка 3 и II точка 2, во врска со членот 74 став 2 од Законот за сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации, Сојузната скупштина, на предлог од Комисијата за избор и именувања, а по прибавеното мислење од Сојузниот извршен совет, на седницата на Сојузниот собор од 11 јули 1967 година и на седницата на Соборот на народите од 10 јули 1967 година, донесе

#### О Д Л У К А

##### ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОЈУЗНИОТ СОВЕТ ЗА ПРАВОСУДСТВО

За членови на Сојузниот совет за правосудство се именуваат, и тоа:

1. др Борислав Благоевиќ, редовен професор на Правниот факултет во Белград.

2. Миле Бурсаќ, јавен обвинител на СР Босна и Херцеговина.

3. Илија Дошен, претседател на Врховниот суд на Југославија.

4. Михајло Горѓевиќ, претседател на Врховниот стопански суд.

5. др Вуко Гоце-Гучетиќ, полковник на Југословенската народна армија.

6. др Панта Марина, сојузен јавен обвинител.

7. др Томислав Марковиќ, директор на Институтот за криминалистички истражувања во Загреб.

8. Андрија Пејовиќ, сојузен јавен правобранител.

9. Витомир Петровиќ, досегашен судија на Врховниот суд на Југославија.

10. Арнолд Рајх, секретар за правосудство и општа управа на СР Србија.

11. Бојан Шкрк, помошник сојузен секретар за внатрешни работи.

12. Душан Штрбац, секретар за општа управа и правосудство на СР Хрватска.

13. Јошко Штрукељ, член на Извршниот совет на СР Словенија.

14. Мијат Шуковиќ, член на Извршниот совет на СР Црна Гора.

15. др Љубо Тадиќ, професор на филозофскиот факултет во Белград,

16. Таип Таипи, секретар за правосудство на СР Македонија,

17. Иван Вуковиќ, претседател на Одделението на Врховниот суд на Србија за АП Војводина, и

18. Бранислав Жикиќ, адвокат од Белград.

#### Сојузна скупштина

АС бр. 878  
12 јули 1967 година  
Белград

Претседател  
на Сојузната скупштина,  
Миленти Поповиќ, с. р.

Претседател на Соборот на народите, Вида Томшич, с. р.      Претседател на Сојузниот собор, Видое Смилевски, с. р.

477.

Врз основа на членот 9 став 1 од Законот за Наградата на Антифашистичкото веќе на народно-ослободување на Југославија, Сојузниот собор на Сојузната скупштина, на седницата од 11 јули 1967 година, донесе

#### О Д Л У К А

##### ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА РАБОТА НА ОДБОРОТ ЗА НАГРАДАТА НА АНТИФАШИСТИЧКОТО ВЕЌЕ НА НАРОДНОТО ОСЛОБОДУВАЊЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА

Се потврдува Правилникот за дополнување на Правилникот за работа на Одборот за Наградата на Антифашистичкото веќе на народното ослободување на Југославија, што го донесе Одборот за Наградата на Антифашистичкото веќе на народното ослободување на Југославија, на седницата од 13 јуни 1967 година.

Сојузен собор  
на Сојузната скупштина

06 бр. 2489/1  
12 јули 1967 година  
Белград

Претседател  
на Сојузниот собор,  
Видое Смилевски, с. р.

478.

Врз основа на членот 74 став 2 од Деловникот на Сојузната скупштина Просветно-културниот собор на Сојузната скупштина, на седницата од 6 јули 1967 година, донесе

#### О Д Л У К А

##### ЗА ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНИОТ СОБОР

За секретар на Просветно-културниот собор на Сојузната скупштина се именува Крсте Чаловски, досегашен помошник секретар на Собранието на СР Македонија.

Просветно-културен собор  
на Сојузната скупштина

08 бр. 2482/1  
8 јуни 1967 година  
Белград

Претседател  
на Просветно-културниот собор,  
Гуро Кладарин, с. р.

479.

Врз основа на членот 13 став 1, членот 24 став 2 и членот 35 од Законот за формирањето и општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/67 и 23/67), Сојузниот извршен совет донесува

### УРЕДБА

#### ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА ФОРМИРАЊЕТО НА ПРОДАВНИТЕ ЦЕНИ СПОРЕД УСЛОВИТЕ НА ПАЗАРОТ

##### Член 1

Во Уредбата за формирањето на продавните цени според условите на пазарот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/67) во членот 1 став 1 на крајот на точката 53 точката се заменува со точка и запирка и по тоа се додаваат три нови точки, кои гласат:  
„54) сурова кожа;  
55) преработена кожа;  
56) кожени обувки.“

##### Член 2

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 77  
14 јули 1967 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Мика Шпиљак, с. р.

480.

Врз основа на членот 34 став 3 од Законот за крајбрежното море, надворешниот морски појас и епиконтиненталниот појас на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/65), во согласност со државниот секретар за народна одбрана, сојузниот секретар за внатрешни работи пропишува

### ПРАВИЛНИК

#### ЗА ВРШЕЊЕ ПОДВОДНИ АКТИВНОСТИ ВО КРАЈБРЕЖНОТО МОРЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА

##### Член 1

Со овој правилник се утврдуваат условите под кои поединци, државни органи, работни и други организации можат да вршат подводни активности во крајбрежното море на Југославија.

##### Член 2

Како подводни активности, во смисла на овој правилник, се сметаат: нуркање со употреба на нуркачка опрема, фотографирање под морската површина, снимање филмови под морската површина и секое истражување на особините на морето и морското дно.

##### Член 3

Како нуркање со употреба на нуркачка опрема, во смисла на овој правилник, се смета престојот под морската површина со било кој вид автономна нуркачка опрема или опрема за снабдување со воздух односно со смес гасови за дишење од површината, или со употреба на други средства што овозможуваат подолго задржување и движење под вода.

Како фотографирање под морската површина, во смисла на овој правилник, се смета снимањето со фото-апарат односно фото-камера (во црно-бела техника односно колор техника).

Како снимање филмови под морската површина, во смисла на овој правилник, се смета снимањето со кино-камери на краткометражни, долготражни, документарни, научни и други филмови под морската површина.

Како истражување на особините на морето и морското дно, во смисла на овој правилник, се смета секое собирање податоци заради океанографски, биолошки, геолошки, спелеолошки, хидрографски, хидрометеоролошки, геомагнетни, гравиметриски и други истражувања на особините на морето и морското дно.

##### Член 4

Со подводни активности од членот 2 на овој правилник забрането е занимавање:

а) во деловите на крајбрежното море на Југославија што ги спојуваат следните точки:

- 1) A-Š = 42°28'45"N, D=18°23'36"E, (рт Ростова),  
B-Š = 42°22'00"N, D=18°32'00"E,  
C-Š = 42°23'36"N, D=18°33'50"E (остров Мамула),  
D-Š = 42°25'25"N, D=18°32'10"E (рт Кобила),
- 2) A-Š = 42°46'24"N, D=17°52'30"E (рт Доњи-лука Слано),  
B-Š = 42°43'35"N, D=17°50'36"E (рт Соколик — остров Јакљан),  
C-Š = 42°45'36"N, D=17°45'48"E (рт Вратник — полуостров Пелешец),
- 3) A-Š = 43°02'55"N, D=17°00'15"E (рт Ловишке — полуостров Пелешец),  
B-Š = 42°58'25"N, D=16°59'50"E (котлина Самоград — остров Корчула),  
C-Š = 42°55'12"N, D=17°12'12"E (рт Ражник — остров Корчула),  
D-Š = 42°56'25"N, D=17°18'36"E (котлина Залаз — полуостров Пелешец);
- 4) A-Š = 43°02'25"N, D=17°24'25"E (рт Вишница),  
B-Š = 42°58'25"N, D=17°22'24"E (котлина Црквине — полуостров Пелешец);
- 5) A-Š = 42°40'00"N, D=16°41'00"E,  
B-Š = 42°40'00"N, D=17°00'00"E,  
C-Š = 42°49'00"N, D=16°41'00"E,  
D-Š = 42°49'00"N, D=17°00'00"E;
- 6) A-Š = 42°55'00"N, D=15°55'00"E,  
B-Š = 42°55'00"N, D=16°20'00"E,  
C-Š = 43°08'00"N, D=16°20'00"E,  
D-Š = 43°08'00"N, D=15°55'00"E;
- 7) A-Š = 43°29'30"N, D=16°23'35"E (рт Јова — остров Чиово),  
B-Š = 43°30'30"N, D=16°23'24"E (рт Марјан),
- 8) A-Š = 43°37'35"N, D=15°54'48"E (рт Оштрица Вела),  
B-Š = 43°38'00"N, D=15°54'00"E,  
C-Š = 43°27'00"N, D=15°54'00"E,  
D-Š = 43°23'20"N, D=16°12'20"E (рт Гај — остров Шолта),  
E-Š = 43°24'48"N, D=16°12'00"E (рт Обинушки Бок — остров Шолта),  
F-Š = 43°29'45"N, D=16°10'48"E (рт Јелинак)
- 9) A-Š = 43°41'20"N, D=15°31'12"E (рт Маде — остров Курба Вела),  
B-Š = 43°37'25"N, D=15°34'24"E (светилник Влитвеница),  
C-Š = 43°33'00"N, D=15°41'00"E,  
D-Š = 43°38'00"N, D=15°47'00"E,  
E-Š = 43°44'00"N, D=15°41'00"E;
- 10) A-Š = 44°29'36"N, D=14°30'12"E (лука Балванида — остров Лошињ)

- B-S = 44°26'00"N, D=14°26'00"E,  
 C-S = 44°09'06"N, D=14°49'18"E (светилник Вели Рат — остров Дуги Оток),  
 D-S = 44°08'24"N, D=14°54'48"E (рт Света Недела — остров Дуги Оток),  
 E-S = 44°08'36"N, D=14°56'50"E (јужен рт на островот Зверинац),  
 F-S = 44°12'12"N, D=14°56'36"E (рт Криж — остров Сеструњ),  
 G-S = 44°12'48"N, D=14°54'40"E (Стапањи рт — остров Молат),  
 H-S = 44°20'50"N, D=14°43'24"E (јужен Арат — остров Силба),  
 I-S = 44°26'30"N, D=14°34'55"E (рт Радован — остров Иловик)  
 J-S = 44°29'36"N, D=14°32'36"E (котлина Трасорка — остров Лошињ);

- 11) A-S = 44°48'15"N, D=14°00'15"E (рт Марлера),  
 B-S = 44°48'00"N, D=14°06'00"E,  
 C-S = 44°55'00"N, D=14°06'00"E,  
 D-S = 44°55'10"N, D=14°02'20"E (рт Кавало),  
 12) A-S = 44°58'55"N, D=13°44'00"E (рт Барбарига),  
 B-S = 44°57'00"N, D=13°38'00"E,  
 C-S = 44°52'00"N, D=13°42'00"E,  
 D-S = 44°51'40"N, D=13°48'05"E (рт Бранкорсо);

б) во деловите на крајбрежното море на оддалеченост од 300 метра од брегот на островите Голи и Гртур;

в) во деловите на крајбрежното море што опфаќаат луки отворени за јавен сообраќај како и на пловните патишта вообичаени во поморскиот сообраќај;

г) во деловите на крајбрежното море околу воен брод на оддалеченост од 300 метра во воени луки, како и непосредно до крајбрежната линија на подрачјето на означен или заграден воен објект.

Во деловите на морето наведени во точ. в) и г) на ставот 1 од овој член забрането е и нуркање на здив.

#### Член 5

По исклучок од одредбите на членот 4 од овој правилник, југословенски државјани и работни и други организации на кои нуркање со употреба на нуркачка опрема и фотографирање под морската површина им претставува неопходно дејствие за вршење на работите на нивното занимање односно работите на нивната основна дејност можат во деловите на морето од членот 4 став 1 точ. а), б) и в) на овој правилник без одобрение да вршат нуркање со употреба на нуркачка опрема и фотографирање под морската површина кога тие се врзани за вршењето на такви работи.

Југословенски државјани и работни и други организации што не се опфатени со одредбата од ставот 1 на овој член можат да вршат нуркање со употреба на нуркачка опрема и фотографирање под морската површина во деловите на крајбрежното море од членот 4 став 1 точ. а), б) и в) на овој правилник, ако добијат за тоа одобрение од органот на внатрешните работи во републиката определен со републички пропис.

Врз основа на одобрението од органот на внатрешните работи од ставот 2 на овој член југословенски државјани и работни и други организации можат во деловите на морето од членот 4 став 1 точ. а), б) и в) на овој правилник да вршат и снимање на филмови под морската површина и истражувања на особините на морето и морското дно.

#### Член 6

Во деловите на крајбрежното море што не се опфатени со одредбите од членот 4 на овој правилник нуркање со употреба на нуркачка опрема и

фотографирање под морската површина можат да се вршат без одобрение.

#### Член 7

За снимање филмови под морската површина и истражување особините на морето и морското дно потребно е одобрение и кога овие подводни активности се вршат во крајбрежното море на Југославија вон од деловите на морето од членот 4 на овој правилник. Ова одобрение го издава органот на внатрешните работи во републиката определен со републички пропис.

Одобрение од ставот 1 на овој член не ѝ е потребно на југословенска работна или друга организација кога снимањето на филмови под морската површина односно истражувањето на особините на морето и морското дно го врши во рамките на својата основна дејност.

#### Член 8

Барањето за издавање одобрение за снимање филмови под морската површина односно барањето за истражување на особините на морето и морското дно во крајбрежното море на Југославија треба да содржи: име и презиме на лицето односно назив на работната или друга организација што го поднесува барањето; вид на филмот односно вид на истражувањето што има намера да го изврши; делови од крајбрежното море или подморјето во кои ќе се врши снимањето односно истражувањето; технички средства што ќе бидат користени и време во кое ќе се изврши снимањето односно истражувањето.

#### Член 9

Државните органи и работните и други организации можат резултатите од истражувањето на особините на морето и морското дно, извршени во крајбрежното море на Југославија, да ги објават или да им ги отстапат на странски корисници само ако добијат за тоа одобрение од Државниот секретаријат за народна одбрана.

#### Член 10

Одредбите од овој правилник не се однесуваат на подводните активности што ги врши Југословенската народна армија.

#### Член 11

Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни за прекршок работна организација или друго правно лице:

1) ако неовластено врши подводни активности во деловите на крајбрежното море опфатени со одредбите од членот 4 на овој правилник;

2) ако без одобрение врши снимање на филмови под морската површина и истражување на особините на морето и морското дно (член 7 став 1);

3) ако без одобрение објави или им отстапи на странски корисници резултати од истражувањето на особините на морето и морското дно извршени во крајбрежното море на Југославија (член 9).

Со парична казна до 500 динари ќе се казни за прекршок од ставот 1 на овој член и одговорното лице во работната или друга организација.

#### Член 12

Со парична казна до 2.000 динари ќе се казни за прекршок поединец:

1) ако во деловите на крајбрежното море наведени во членот 4 од овој правилник врши без одобрение нуркање со употреба на нуркачка опрема и фотографирање под морската површина;

2) ако во деловите на крајбрежното море на Југославија наведени во членот 4 став 1 точ. в) и г) врши нуркање на здив (член 4);

3) ако во крајбрежното море на Југославија без одобрение врши снимање на филмови под морската површина односно истражување на особините на морето и морското дно.

## Член 13

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 28-14/10  
27 јуни 1967 година  
Белград

Сојузен секретар  
за внатрешни работи,  
Радован Стијачиќ, с. р.

481.

Врз основа на членот 15 став 3 од Законот за патните исправи на југословенските државјани („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65, 28/66 и 1/67), во врска со членот 50 од Законот за народната одбрана („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/65), државниот секретар за народна одбрана издава

**Н А Р Е Д Б А****ЗА ОГРАНИЧУВАЊАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЈА ЗАРАДИ ПАТУВАЊЕ И ПРИВРЕМЕН ПРЕСТОЈ ВО СТРАНСТВО НА ОБВРЗНИЦИ-РЕГРУТИ**

1. На обврзник-регрут кој сака да поднесе барање за издавање или продолжување на важењето на патната исправа или за издавање виза заради патување и привремен престој во странство надлежниот општински орган на управата за народна одбрана нема да му издаде одобрение предвидено со членот 50 од Законот за народната одбрана во следните случаи, и тоа:

1) ако пред поднесувањето на барањето за издавање одобрение му е доставен поединечен позив или е објавен општ позив за регрутирање или служење на воениот рок односно позив за систематски лекарски преглед пред регрутирање или пред упатување на служење на воениот рок, или ако му е доставено писмено известување дека во рок од два месеца ќе му биде упатен позив за служење на воениот рок;

2) ако е против него поведена кривична постапка поради кривично дело неоздизвање на позивот и одбегнување на воената служба (член 339 од Кривичниот законик) или кривично дело одбегнување на воената служба со онеспособување или измама (член 340 од Кривичниот законик);

3) ако поднесол барање за издавање одобрение во календарската година во која наполнува дваесет и шест години живот, освен за службени патувања или за спортски натпревари од кои се враќа во Југославија најдоцна до 1 декември на календарската година во која наполнува дваесет и седум години живот.

2. На обврзник-регрут за кој не постојат пречки од точката 1 на оваа наредба ќе му се издаде одобрение заради патување и привремен престој во странство, одобрението за издавање или продолжување на рокот на важењето на патната исправа или за издавање виза важи шест месеци.

3. Ако постојат пречки од точката 1 на оваа наредба за издавање одобрение на обврзник-регрут заради патување и привремен престој во странство, надлежниот општински орган на управата за народна одбрана ќе донесе образложено решение со кое ќе го одбие барањето.

4. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. в. л. бр. 51  
29 јуни 1967 година  
Белград

Државен секретар  
за народна одбрана  
генерал-полковник,  
Никола Љубичиќ, с. р.

482.

Врз основа на членот 39 точка 1 од Законот за опојните дроги („Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/64), сојузниот секретар за здравство и социјална политика издава

**Н А Р Е Д Б А****ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА КОКА-ЛИСЈЕ И КАНАБИС ЗА НАУЧНИ ЦЕЛИ**

1. Кока-лисје и канабис можат, под условите определени со оваа наредба, да произведуваат само научноистражувачките установи што имаат свои опитни полиња.

Како производство на опојни дроги од ставот 1 на оваа точка се подразбира засевање, одгледување, берба и понатамошна преработка.

2. Научноистражувачките установи можат да произведуваат кока-лисје и канабис само во количина која е неопходна за научноистражувачката работа.

3. Производство на кока-лисје и канабис може да се врши само под надзор од работници на научноистражувачка установа, што имаат висока стручна спрема потребна за таа работа.

4. Со кока-лисјето и канабисот мора да се постапува на начин кој ја обезбедува нивната правилна употреба, сместување и чување.

5. Научноистражувачка установа што сака да се занимава со производство на кока-лисје и канабис за научни цели, му поднесува на републичкиот орган на управата надлежен за работите на здравјето барање за определување обемот на производството.

Барањето од ставот 1 на оваа точка мора да ги содржи следните податоци:

- 1) назив на научноистражувачката установа;
- 2) назначување на локацијата и големина на површината на опитното поле;
- 3) вид на опојната дрога (кока-лисје, канабис);
- 4) обем на производството;
- 5) цел на производството.

6. Ако утврди дека научноистражувачката установа како подносител на барањето ги исполнува условите пропишани со оваа наредба, републичкиот орган на управата надлежен за работите на здравјето го определува обемот на производството на кока-лисје односно канабис.

7. Научноистражувачката установа води евиденција во која ги внесува следните податоци:

- 1) вид на опојната дрога (кока-лисје, канабис);
- 2) големина на површината засеана со опојна дрога;
- 3) добиена количина опојна дрога;
- 4) потрошена количина опојна дрога;
- 5) крајна постапка со опојната дрога.

8. Сите произведени количини на кока-лисје и канабис, и нивните преработки, што се искористени за научни цели, мораат веднаш по извршената научноистражувачка работа да се уништат на начинот што ќе го определи за тоа посебно образувана комисија од страна на научноистражувачката установа која го известува за тоа републичкиот орган на управата надлежен за работите на здравјето.

9. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

15/I бр. 336/66  
15 мај 1967 година  
Белград

Сојузен секретар  
за здравство и социјална  
политика,  
Драгутин Косовац, с. р.

483.

Врз основа на членот 26 став 4 од Законот за формирањето и општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/67 и 23/67) директорот на Сојузниот завод за цени издава

### Н А Р Е Д Б А

#### ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОБВРСКА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ЦЕНОВНИЦИ ЗА ПРОИЗВОДИТЕ ЧИИ ЦЕНИ СЕ ФОРМИРААТ СПОРЕД УСЛОВИТЕ НА ПАЗАРОТ

1. Во Наредбата за обврка за доставување ценовници за производите чии цени се формираат според условите на пазарот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/67) во точката 1 став 1 уводна реченица по зборовите: „бр. 30/67“ се додаваат зборовите: „и 37/67“, а на крајот на одредбата под 11 точката се заменува со точка и записка и по тоа се додаваат две нови одредби, кои гласат:

- „12) преработена кожа,  
13) кожени обувки.“

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 04-15/1

17 јули 1967 година  
Белград

Директор  
на Сојузниот завод за цени,  
Никола Филиповиќ, с. р.

Методи за испитување на еднообразноста на локалната карактеристична импеданса ( $Z_x$ ) — — — — JUS N.C6.010

Методи за мерење на слабењето — — — — JUS N.C6.011

Испитување стабилноста на капацитетите при промена на температурата на кабелот — — — — JUS N.C6.015

Испитување на стабилноста на слабењето при промена на температурата на кабелот — — — — JUS N.C6.016

Испитување на термичката стабилност на каблите поради излагање на крајни температури — — — — JUS N.C6.017

Испитување на деформацијата на диелектрико — — — — JUS N.C6.018

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение објавени се во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се применуваат од 1 јануари 1968 година.

Бр. 23-4704/1  
6 јули 1967 година  
Белград

Директор на  
Југословенскиот завод  
за стандардизација,  
Славољуб Виторовиќ с. р.

484.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА КАБЛИ ЗА РАДИО-ФРЕКВЕНЦИИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Кабли за радио-фреквенции:  
Дефиниции и објасненија — — — — JUS N.C6.000

Барања за спроводници и диелектрик — — — — — — — — — — JUS N.C6.001

Методи за мерење на средната карактеристична импеданса ( $Z_m$ ) и релативната брзина на простирањето — — — — JUS N.C6.002

Специфичен отпор на внатрешниот (ih) спроводник и отпор на изолацијата — — — — — — — — — — JUS N.C6.003

Испитување на диелектричната цврстина на јадрото на кабелот — — — — JUS N.C6.004

Испитување на континуалноста на сребрената облога на внатрешните спроводници — — — — — — — — — — JUS N.C6.005

Испитување на диелектричната цврстина на обвивката на кабелот — — — — JUS N.C6.006

Испитување на диелектричната цврстина на обвивката на кабелот со метода на празнење (корона) — — — — JUS N.C6.007

Мерење на капацитетите и капацитативната несиметрија — — — — — — — — — — JUS N.C6.008

Методи за испитување на еднообразноста на ефективната карактеристична импеданса ( $Z_e$ ) — — — — — — — — — — JUS N.C6.009

485.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ГАЈТАНИ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Телекомуникации:

Гајтани изолирани со термопластични маси. Општи технички прописи — — — — — — — — — — — — — — — — JUS N.C2.031

Приклучен гајтан, отпорен спрема влага, TG 30 — — — — — — — — — — — — — — — — JUS N.C2.330

Приклучен гајтан со впредени паприци, отпорен спрема влага, TG 31 — — — — — — — — — — — — — — — — JUS N.C2.331

Приклучен гајтан, отпорен спрема прскачка вода, TG 40 — — — — — — — — — — — — — — — — JUS N.C2.340

Приклучен гајтан со впредени паприци, отпорен спрема прскачка вода, TG 41 — — — — — — — — — — — — — — — — JUS N.C2.341

Гајтан за телекомуникациони апарати, отпорен спрема влага, TG 80 — — — — — — — — — — — — — — — — JUS N.C2.380

Гајтан за телекомуникациони апарати, отпорен спрема прскачка вода, TG 90 — — — — — — — — — — — — — — — — JUS N.C2.390

Гајтан за телекомуникациони апарати, отпорен спрема влага, TG 95 — — — — — — — — — — — — — — — — JUS N.C2.395

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.



3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јануари 1968 година.

Бр. 23-4705/1  
6 јули 1967 година  
Белград

Директор на  
Југословенскиот завод  
за стандардизација,  
Славољуб Виторовиќ с. р.

486.

Врз основа на членот 20 точ. 3 и 4, во врска со чл. 16 и 23 од Законот за Сојузниот совет за координација на научните дејности и за Сојузниот фонд за финансирање на научните дејности („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/65), управниот одбор на Сојузниот фонд за финансирање на научните дејности распишува

## К О Н К У Р С

### ЗА ДАВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТОТ „СИСТЕМ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ЦЕНТРАЛНИ НАУЧНИ И СТРУЧНИ БИБЛИОТЕКИ“

1. Сојузниот фонд за финансирање на научните дејности (во понатамошниот текст: Фондот) ќе дава средства, во согласност со Програмата на научните дејности што ќе се финансираат со учество на Сојузниот фонд за финансирање на научните дејности во 1967 година, а што ја усвои Сојузниот совет за координација на научните дејности на X седница од 18 мај 1967 година, под условите пропишани со овој конкурс како учество во финансирањето на проектот „Систем на југословенските централни научни и стручни библиотеки“.

2. На конкурсот можат да учествуваат специјализирани институции за собирање, обработка и ширење на научна документација и информации.

3. Во согласност со програмата од точката 1 на овој конкурс, средства за финансирање на проектот од точката 1 на овој конкурс ќе обезбедат Фондот и Сојузната стопанска комора.

4. Барањето за доделување средства за финансирање на проектот од точката 1 на овој конкурс треба да содржи:

- 1) разработена програма за работа на проектот, со динамика на извршувањето;
- 2) податоци за научноистражувачките кадри што ќе работат на проектот;
- 3) претсметка на трошоците, со динамика и спецификација на употребата на средствата.

5. Приоритет при доделувањето на средствата за финансирање на проектот од точката 1 на овој конкурс ќе имаат подносителите на барањето:

1) што со разработената програма за работа на проектот ќе ја опфатат основната тематика и што според состојбата на научноистражувачките кадри, искуствата и резултатите даваат повеќе гаранција дека во предвидениот рок успешно ќе ја извршат програмата за работа;

2) што за проектите чија реализација го бара тоа ќе обезбедат соработка на сродни установи и организации, а кои за тоа имаат потребни кадровски и материјално-технички услови;

3) чија развојна ориентација и специјализација ја опфаќа научноистражувачката проблематика на подрачјето во кое спаѓа проектот.

6. Барањата за доделување средства според овој конкурс му се поднесуваат на Фондот во рок од 60 дена од денот на објавувањето на конкурсот во „Службен лист на СФРЈ“.

Претседател  
на управниот одбор  
на Фондот,  
Милош Пољаншек, с. р.  
Директор на Фондот,  
Радивоје Раичевиќ, с. р.

По извршеното споредување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Планот за употреба на средствата од Фондот на федерацијата за кредитирање на стопанскиот развој на стопански недоволно развиените републики и краишта за периодот од 1966 до 1970 година, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/67, се поткраднаа долу наведените грешки, та се дава

## ИСПРАВКА

### НА ПЛАНОТ ЗА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВОТА ОД ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА СТОПАНСКИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И КРАИШТА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1966 ДО 1970 ГОДИНА

Во точката 2 став 1 под г) наместо зборовите: „до втасаноста“ треба да стои: „по втасаноста“.

Во точката 6 наместо зборовите: „заради усогласен развој на стопанството на целата земја, а чија изградба беше и една од причините за“ треба да стои: „како услов на усогласен развој на стопанството на целата земја, а чија изградба беше покрај другите и еден од критериумите врз основа на кои е утврдено“.

Од Фондот на федерацијата за кредитирање на стопанскиот развој на стопански недоволно развиените републики и краишта, Белград, 11 јули 1967 година.

## УКАЗИ

Претседателот на Републиката, врз основа на членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, на предлог од државниот секретар за надворешни работи, донесува

### УКАЗ

#### ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА КИПАР И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА КИПАР

#### I

Се отповикува  
Бранко Вучиниќ од должноста на извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Кипар.

#### II

Се назначува  
Душан Благоевиќ, досегашен началник на Управата во Државниот секретаријат за надворешни работи, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Кипар.

#### III

Државниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

## IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 81  
19 јуни 1967 година  
Белград

Претседател  
на Републиката,  
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседателот на Републиката, врз основа на членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, на предлог од државниот секретар за надворешни работи, донесува

## У К А З

**ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА АВСТРИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА АВСТРИЈА**

## I

Се отповикува

Вјекослав Папиќ од должноста на извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Австрија.

## II

Се назначува

Лазар Мојсов, досегашен советник на државниот секретар за надворешни работи, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

## III

Државниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

## IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 82  
30 јуни 1967 година  
Белград

Претседател  
на Републиката,  
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседателот на Републиката, врз основа на членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, на предлог од државниот секретар за надворешни работи, донесува

## У К А З

**ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ЈАПОНИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ЈАПОНИЈА**

## I

Се отповикува

Владимир Роловиќ од должноста на извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Јапонија.

## II

Се назначува

Крсто Булаиќ, досегашен советник на државниот секретар за надворешни работи, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Јапонија.

## III

Државниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

## IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 84  
6 јули 1967 година  
Белград

Претседател  
на Републиката,  
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседателот на Републиката, врз основа на членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, на предлог од државниот секретар за надворешни работи, донесува

## У К А З

**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО БОЛИВИЈА**

## I

Се назначува

Лука Беламариќ, досегашен ополномоштен министер во Државниот секретаријат за надворешни работи, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Боливија.

## II

Државниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

## III

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 86  
8 јули 1967 година  
Белград

Претседател  
на Републиката,  
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседателот на Републиката, врз основа на членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, на предлог од државниот секретар за надворешни работи, донесува

## У К А З

**ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ШВАЈЦАРИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ШВАЈЦАРИЈА**

## I

Се отповикува

Мара Радик од должноста на извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Швајцарија.

## II

Се назначува  
Љубо Илиќ, досегашен амбасадор во Државниот секретаријат за надворешни работи, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Швајцарија

## III

Државниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

## IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 90  
10 јули 1967 година  
Белград

Претседател  
на Републиката,  
Јосип Броз Тито, с. р.

## РЕШЕНИЈА

Врз основа на членот 70 став 3 од Законот за сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/67), Сојузниот извршен совет донесува

## РЕШЕНИЕ

## ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА НА ПОМОШНИК СОЈУЗЕН СЕКРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ

Се разрешува Антоние Тасиќ од должноста помошник сојузен секретар за финансии, поради одење на друга должност.

Б. бр. 94  
28 јуни 1967 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Мика Шпиљак, с. р.

Врз основа на членот 69 став 3 од Законот за сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/67), Сојузниот извршен совет донесува

## РЕШЕНИЕ

## ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СТОПАНСТВО

Се назначува Марко Кржишник, досегашен раководител на Секторот за општествено-економски односи на Сојузната конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија, за потсекретар во Сојузниот секретаријат за стопанство.

Б. бр. 62  
28 јуни 1967 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Мика Шпиљак, с. р.

Врз основа на членот 70 став 3 од Законот за сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/67), Сојузниот извршен совет донесува

## РЕШЕНИЕ

## ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК СОЈУЗЕН СЕКРЕТАР ЗА СТОПАНСТВО

Се назначува Хасан Шиљак, помошник секретар на укинатиот Сојузен секретаријат за индустрија и трговија, за помошник сојузен секретар за стопанство.

Б. бр. 63  
28 јуни 1967 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Мика Шпиљак, с. р.

Врз основа на членот 70 став 3 од Законот за сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/67), Сојузниот извршен совет донесува

## РЕШЕНИЕ

## ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК СОЈУЗЕН СЕКРЕТАР ЗА СТОПАНСТВО

Се назначува Јосип Гарван, помошник секретар на укинатиот Сојузен секретаријат за индустрија и трговија, за помошник сојузен секретар за стопанство.

Б. бр. 64  
28 јуни 1967 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Мика Шпиљак, с. р.

Врз основа на членот 70 став 3 од Законот за сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/67), Сојузниот извршен совет донесува

## РЕШЕНИЕ

## ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК СОЈУЗЕН СЕКРЕТАР ЗА СТОПАНСТВО

Се назначува Душан Чеховин, помошник секретар на укинатиот Сојузен секретаријат за индустрија и трговија, за помошник сојузен секретар за стопанство.

Б. бр. 65  
28 јуни 1967 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Мика Шпиљак, с. р.

Врз основа на членот 70 став 3 од Законот за сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/67), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК СОЈУЗЕН СЕКРЕТАР ЗА СТОПАНСТВО

Се назначува Гуро Узелац, советник на сојузниот секретар на укинатиот Сојузен секретаријат за индустрија и трговија, за помошник сојузен секретар за стопанство.

Б. бр. 66

28 јуни 1967 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Мика Шпиљак, с. р.

Врз основа на членот 70 став 3 од Законот за сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/67), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК СОЈУЗЕН СЕКРЕТАР ЗА СТОПАНСТВО

Се назначува Антон Дебрецин, помошник секретар на укинатиот Сојузен секретаријат за земјоделство и шумарство, за помошник сојузен секретар за стопанство.

Б. бр. 67

28 јуни 1967 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Мика Шпиљак, с. р.

Врз основа на членот 70 став 3 од Законот за сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/67), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК СОЈУЗЕН СЕКРЕТАР ЗА СТОПАНСТВО

Се назначува Василие Драговиќ, помошник секретар на укинатиот Сојузен секретаријат за сообраќај и врски, за помошник сојузен секретар за стопанство.

Б. бр. 68

28 јуни 1967 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Мика Шпиљак, с. р.

Врз основа на членот 70 став 3 од Законот за сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/67), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК СОЈУЗЕН СЕКРЕТАР ЗА СТОПАНСТВО

Се назначува Душан Нејков, помошник претседател на укинатиот Сојузен комитет за туризам, за помошник сојузен секретар за стопанство.

Б. бр. 69

28 јуни 1967 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Мика Шпиљак, с. р.

Врз основа на членот 70 став 3 од Законот за сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/67), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК СОЈУЗЕН СЕКРЕТАР ЗА СТОПАНСТВО

Се назначува Љубомир Бабиќ, советник во укинатиот Сојузен секретаријат за индустрија и трговија, за помошник сојузен секретар за стопанство.

Б. бр. 70

28 јуни 1967 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Мика Шпиљак, с. р.

Врз основа на членот 70 став 3 од Законот за сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/67), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК СОЈУЗЕН СЕКРЕТАР ЗА СТОПАНСТВО

Се назначува Милорад Савиќевиќ, досегашен советник во Сојузниот секретаријат за финансии, за помошник сојузен секретар за стопанство.

Б. бр. 71

28 јуни 1967 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Мика Шпиљак, с. р.

Врз основа на членот 71 од Законот за сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/67), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА СТОПАНСТВО

Се назначува Владимир Дамјановиќ, советник на сојузниот секретар на укинатиот Сојузен секретаријат за земјоделство и шумарство, за советник на сојузниот секретар за стопанство.

Б. бр. 72  
28 јуни 1967 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Мика Шпиљак, с. р.

Врз основа на членот 71 од Законот за сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/67), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА СТОПАНСТВО

Се назначува Божидар Поповиќ, советник на сојузниот секретар на укинатиот Сојузен секретаријат за здравство и социјална политика, за советник на сојузниот секретар за стопанство.

Б. бр. 73  
28 јуни 1967 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Мика Шпиљак, с. р.

Врз основа на членот 69 став 3 од Законот за сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/67), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА

Се назначува Ѓука Мартиновиќ, потсекретар во укинатиот Сојузен секретаријат за земјоделство и шумарство, за потсекретар во Сојузниот секретаријат за надворешна трговија

Б. бр. 74  
28 јуни 1967 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Мика Шпиљак, с. р.

Врз основа на членот 70 став 3 од Законот за сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/67), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК СОЈУЗЕН СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА

Се назначува Александар Дрљача, досегашен советник на сојузниот секретар за надворешна трговија, за помошник сојузен секретар за надворешна трговија.

Б. бр. 75  
28 јуни 1967 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Мика Шпиљак, с. р.

Врз основа на членот 70 став 3 од Законот за сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/67), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК СОЈУЗЕН СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА

Се назначува др Петар Томиќ, досегашен советник на Сојузниот секретар за надворешна трговија, за помошник сојузен секретар за надворешна трговија.

Б. бр. 76  
28 јуни 1967 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Мика Шпиљак, с. р.

Врз основа на членот 71 од Законот за сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/67), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА

Се назначува Јоже Корошец, досегашен советник во Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, за советник на сојузниот секретар за надворешна трговија.

Б. бр. 77  
28 јуни 1967 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Мика Шпиљак, с. р.

Врз основа на членот 71 од Законот за сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/67), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА

Се назначува Слободан Гаиќ, досегашен советник во Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, за советник на сојузниот секретар за надворешна трговија.

Б бр. 78  
28 јуни 1967 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Мика Шпиљак, с. р.

Врз основа на членот 70 став 3 од Законот за сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/67), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК СОЈУЗЕН СЕКРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ

Се назначува Густав Задник, досегашен соработник во Одделението за аналитички работи во Централниот комитет на Сојузот на комунистите на Југославија, за помошник сојузен секретар за финансии.

Б. бр. 79  
28 јуни 1967 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Мика Шпиљак, с. р.

Врз основа на членот 80 од Законот за сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/67), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОЈУЗНИОТ СОВЕТ ЗА ПРАВОСУДСТВО

Се назначува Славко Кухар, помошник секретар на укинатиот Сојузен секретаријат за правосудство, за помошник претседател на Сојузниот совет за правосудство.

Б. бр. 80  
28 јуни 1967 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Мика Шпиљак, с. р.

Врз основа на членот 80 од Законот за сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/67), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ СОВЕТ ЗА ПРАВОСУДСТВО

Се назначува Милое Дилпарик, советник на сојузниот секретар на укинатиот Сојузен секретаријат за правосудство, за советник на претседателот на Сојузниот совет за правосудство.

Б. бр. 81  
28 јуни 1967 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Мика Шпиљак, с. р.

Врз основа на членот 80 од Законот за сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/67), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОЈУЗНИОТ СОВЕТ ЗА ТРУД

Се назначува Иван Пај, помошник секретар на укинатиот Сојузен секретаријат за труд, за помошник претседател на Сојузниот совет за труд.

Б. бр. 82  
28 јуни 1967 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Мика Шпиљак, с. р.

Врз основа на членот 80 од Законот за сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/67), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОЈУЗНИОТ СОВЕТ ЗА ТРУД

Се назначува др Милое Николиќ, помошник секретар на укинатиот Сојузен секретаријат за труд, за помошник претседател на Сојузниот совет за труд.

Б. бр. 83  
28 јуни 1967 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Мика Шпиљак, с. р.

Врз основа на членот 80 од Законот за сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/67), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОЈУЗНИОТ СОВЕТ ЗА ТРУД

Се назначува Милијан Поповиќ, помошник секретар на укинатиот Сојузен секретаријат за труд, за помошник претседател на Сојузниот совет за труд.

Б. бр. 84  
28 јуни 1967 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Мика Шпиљак, с. р.

Врз основа на членот 80 од Законот за сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/67), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОЈУЗНИОТ СОВЕТ ЗА ТРУД

Се назначува Џабир Џабири, досегашен секретар на Извршниот совет на Автономна Покраина Косово и Метохија, за помошник претседател на Сојузниот совет за труд.

Б. бр. 85  
28 јуни 1967 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Мика Шпиљак, с. р.

Врз основа на членот 80 од Законот за сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/67), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ СОВЕТ ЗА ТРУД

Се назначува Теодор Томиќ, советник на сојузниот секретар на укинатиот Сојузен секретаријат за труд, за советник на претседателот на Сојузниот совет за труд.

Б. бр. 86  
28 јуни 1967 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Мика Шпиљак, с. р.

Врз основа на членот 80 од Законот за сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/67), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ СОВЕТ ЗА ТРУД

Се назначува Беќа Камил, советник на сојузниот секретар на укинатиот Сојузен секретаријат за труд, за советник на претседателот на Сојузниот совет за труд.

Б. бр. 87  
28 јуни 1967 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Мика Шпиљак, с. р.

Врз основа на членот 80 од Законот за сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/67), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОЈУЗНИОТ СОВЕТ ЗА ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Се назначува др Светомир Јауковиќ, помошник секретар на укинатиот Сојузен секретаријат за здравство и социјална политика, за помошник претседател на Сојузниот совет за здравство и социјална политика.

Б. бр. 88  
28 јуни 1967 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Мика Шпиљак, с. р.

Врз основа на членот 80 од Законот за сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/67), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОЈУЗНИОТ СОВЕТ ЗА ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Се назначува Венцеслав Павлов, директор на укинатата Управа за фармацевтска служба и медицинско снабдување, за помошник претседател на Сојузниот совет за здравство и социјална политика.

Б. бр. 89  
28 јуни 1967 година  
Белград

Сојузец извршен совет

Претседател,  
Мика Шпиљак, с. р.



Врз основа на членот 80 од Законот за сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/67), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОЈУЗНИОТ СОВЕТ ЗА ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Се назначува Вјера Ковачевиќ, помошник секретар на укинатиот Сојузен секретаријат за здравство и социјална политика, за помошник претседател на Сојузниот совет за здравство и социјална политика.

Б. бр. 90  
28 јуни 1967 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Мика Шпиљак, с. р.

Врз основа на членот 80 од Законот за сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/67), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ СОВЕТ ЗА ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Се назначува Слободан Пенезиќ, досегашен советник во Сојузниот совет за здравство и социјална политика, за советник на претседателот на Сојузниот совет за здравство и социјална политика.

Б. бр. 91  
28 јуни 1967 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Мика Шпиљак, с. р.

Врз основа на членот 88 став 1 од Законот за сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/67), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА РЕЗЕРВИ НА ПРЕХРАНБЕНИТЕ ПРОИЗВОДИ

Се назначува Милорад Кораќ, досегашен помошник директор на Дирекцијата за исхрана, за помошник директор на Дирекцијата за резерви на прехранбени производи.

Б. бр. 92  
28 јуни 1967 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Мика Шпиљак, с. р.

Врз основа на членот 70 став 3 од Законот за сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/67), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНАТА УПРАВА ЗА ЦИВИЛНА ВОЗДУШНА ПЛОВИДБА

Се назначува за помошник директор на Сојузната управа за цивилна воздушна пловидба Радослав Радосављевиќ, досегашен помошник директор на Дирекцијата за цивилна воздушна пловидба.

Б. бр. 93  
28 јуни 1967 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Мика Шпиљак, с. р.

Врз основа на членот 48 од Законот за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/65 и 21/67), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

Се назначува Михајло Вуковиќ, досегашен директор на Сојузниот завод за стопанско планирање, за потсекретар во Сојузниот извршен совет.

Б. бр. 95  
28 јуни 1967 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Мика Шпиљак, с. р.

Врз основа на членот 48 од Законот за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/65 и 21/67), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

Се назначува Димитар Бојковски, потсекретар во укинатиот Сојузен секретаријат за сообраќај и врски, за потсекретар во Сојузниот извршен совет.

Б. бр. 96  
28 јуни 1967 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Мика Шпиљак, с. р.

Врз основа на членот 70 став 3 од Законот за сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/67), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК СОЈУЗЕН СЕКРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ

Се назначува Велимир Ѓиновски, помошник секретар на укинатиот Сојузен секретаријат за индустрија и трговија, за помошник сојузен секретар за финансии.

Б. бр. 99

28 јуни 1967 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Мика Шпиљак, с. р.

Врз основа на точката 2 од Одлуката за основање Југословенски организационен комитет за приготвување на Петтиот светски конгрес за спречување несреќи при работата и професионални заболувања („Службен лист на СФРЈ“, бр. 4/65), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ ЗА ПРИГОТВУВАЊЕ НА ПЕТТИОТ СВЕТСКИ КОНГРЕС ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НЕСРЕЌКИ ПРИ РАБОТАТА И ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗАБОЛУВАЊА

Се именува за член на Југословенскиот организационен комитет за приготвување на Петтиот светски конгрес за спречување несреќи при работата и професионални заболувања Маријан Логар, директор на Заводот за заштита при работата — Загреб.

Б. бр. 100

28 јуни 1967 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Мика Шпиљак, с. р.

Врз основа на членот 6 од Законот за усогласување со Уставот на прописите за установите што ги основале сојузни органи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/65), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ ШТО ДЕЛЕГИРААТ ПРЕТСТАВНИЦИ ВО СОВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА МЕЃУНАРОДНА ПОЛИТИКА И СТОПАНСТВО

1. Во Советот на Институтот за меѓународна политика и стопанство делегираат претставници:

- 1) Државниот секретаријат за надворешни работи;
- 2) Економскиот факултет во Љубљана;
- 3) Факултетот на политичките науки во Загреб;
- 4) Правниот факултет во Белград;
- 5) Сојузната конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија;
- 6) сојузот на здруженијата на правниците на Југославија;
- 7) Сојузот на здруженијата на економистите на Југославија.

2. Организациите од точката 1 на ова решение делегираат во советот по еден претставник.

3. На претставниците што ќе ги делегираат Државниот секретаријат за надворешни работи, Економскиот факултет во Љубљана, Факултетот на политичките науки во Загреб и Правниот факултет во Белград, мандатот на член на советот им трае една година.

Б. бр. 97

28 јуни 1967 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Мика Шпиљак, с. р.

Врз основа на членот 6 од Законот за усогласување со Уставот на прописите за установите што ги основале сојузни органи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/65), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ ШТО ДЕЛЕГИРААТ ПРЕТСТАВНИЦИ ВО СОВЕТОТ НА НОВИНСКАТА АГЕНЦИЈА ТАНЈУГ

1. Во советот на Новинската агенција Танјуг делегираат претставници:

- 1) Секретаријатот за информации на Сојузниот извршен совет;
- 2) Деловното здружение на новинско-издавачките претпријатија;
- 3) Југословенската радио-телевизија;
- 4) Сојузната конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија;
- 5) Заедницата на Југословенските пошти, телеграфи и телефони.

2. Деловното здружение на новинско-издавачките претпријатија и Југословенската радио-телевизија делегираат во советот по три претставници, а другите органи и организации од точката 1 на ова решение по еден претставник.

3. На првите делегирани претставници на Југословенската радио-телевизија, Сојузната конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија и на Заедницата на Југословенските пошти, телеграфи и телефони мандатот на член на советот им трае една година.

Б. бр. 98

28 јуни 1967 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Мика Шпиљак, с. р.

## СОДРЖИНА:

Страна

	Страна		Страна
448. Закон за ратификација на Меѓународната конвенција за укинување на сите форми на расна дискриминација — — — —	893	468. Одлука за избор на судии на Уставниот суд на Југославија — — — — —	907
449. Закон за измени и дополненија на Основниот закон за претпријатијата — — — —	893	469. Одлука за разрешување на претседател и заменик претседател и за именување претседател на Сојузниот совет за координација на научните дејности — — — —	907
450. Закон за измени и дополненија на Законот за средствата на стопанските организации — — — — —	894	470. Одлука за именување генерален директор на Службата на општественото книговодство — — — — —	907
451. Закон за дополние на Законот за установувањето на интересот на фондовите во стопанството — — — — —	897	471. Одлука за именување заменик претседател на Сојузниот совет за правосудство — — — — —	907
452. Закон за измени и дополненија на Основниот закон за единствените стопански комори и деловната соработка во стопанството — — — — —	897	472. Одлука за разрешување и именување членови на Управниот одбор на Фондот на федерацијата за кредитирање на стопанскиот развој на стопански недоволно развиените републики и краишта — — — —	908
453. Закон за Фондот за кредитирање и осигурување на определени извозни работи — — — — —	898	473. Одлука за именување членови на Сојузниот совет за образование и култура — — — — —	908
454. Закон за дополненија на Основниот закон за данокот на промет — — — — —	900	474. Одлука за именување членови на Сојузниот совет за здравство и социјална политика — — — — —	909
455. Закон за измена на Законот за Тарифата на сојузниот данок на промет — — — —	900	475. Одлука за именување членови на Сојузниот совет за труд — — — — —	909
456. Закон за данокот на добивка на странски лица што вложуваат средства во домашна стопанска организација за заедничко работење — — — — —	900	476. Одлука за именување членови на Сојузниот совет за правосудство — — — — —	910
457. Закон за дополненија на Основниот закон за придонесите и даноците на граѓаните — — — — —	902	477. Одлука за потврдување на Правилникот за дополние на Правилникот за работа на Одборот за Наградата на Антифашистичкото веќе на народното ослободување на Југославија — — — — —	910
458. Закон за измена и дополние на Основниот закон за пензиското осигурување — — — — —	903	478. Одлука за именување секретар на Просветно-културниот собор — — — — —	910
459. Одлука за определување дел од интересот што ѝ останува на Народната банка на Југославија за извршување на нејзините задачи во 1967 година — — — — —	903	479. Уредба за дополние на Уредбата за формирањето на продавните цени според условите на пазарот — — — — —	911
460. Одлука за разрешување и именување член на Одборот за Наградата на Антифашистичкото веќе на народното ослободување на Југославија — — — — —	904	480. Правилник за вршење подводни активности во крајбрежното море на Југославија — — — — —	911
461. Одлука за давање согласност на одлуката на Советот на Југословенскиот завод за продуктивност на трудот за издвојување на погонот Кино-фото лабораторија на Заводот и за неговото присоединување кон претпријатието за увоз-извоз и промет на кино и фото материјали и опрема „Cinphoto“ во Белград — — — — —	904	481. Наредба за ограничувањата за издавање одобренија заради патување и привремен престој во странство на обврзници-регрути — — — — —	913
462. Одлука за определување на распоните на личните доходи на функционерите што ги именува Сојузната скупштина и на судиите на Уставниот суд на Југославија, Врховниот суд на Југославија и Врховниот стопански суд — — — — —	904	482. Наредба за условите за производство на кока-лисје и канабис за научни цели — — — — —	913
463. Одлука за додатоците за вршење на функцијата на функционерите што ги избира или ги именува Сојузната скупштина — — — — —	905	483. Наредба за дополние на Наредбата за обврска за доставување ценовници за производите чии цени се формираат според условите на пазарот — — — — —	914
464. Одлука за определување бројот на судии на Врховниот суд на Југославија и за избор на претседател и судии на Врховниот суд на Југославија — — — — —	905	484. Решение за југословенските стандарди за кабли за радио-фреквенции — — — — —	914
465. Одлука за определување бројот на судии на Врховниот стопански суд и за избор на претседател и судии на Врховниот стопански суд — — — — —	906	485. Решение за југословенските стандарди за гајтани за телекомуникации — — — — —	914
466. Одлука за именување сојузен јавен обвинител — — — — —	906	486. Конкурс за давање средства за финансирање на проектот „Систем на југословенските централни научни и стручни библиотеки“ — — — — —	915
467. Одлука за именување сојузен јавен правобранител — — — — —	906	Исправка на Планот за употреба на средствата од Фондот на федерацијата за кредитирање на стопанскиот развој на стопански недоволно развиените републики и краишта за периодот од 1966 до 1970 година — — — — —	915